

Службен весник на Република Македонија

Број 16

2 февруари 2012, четврток

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
498. Уредба за висината и начинот на ост- варување на надоместоците на граѓа- ните во извршувањето на правата и должностите во одбраната.....	3	501. Одлука за давање согласност на Реше- нието за отстапување на одземен пре- дмет со правосилна одлука на Мини- стерството за локална самоуправа.....	20
499. Уредба за критериумите за распоре- дување и приоритетот при распореду- вањето на граѓаните во одбраната.....	13	502. Одлука за измена на Статутот на „Македонија гас“ АД Скопје во др- жавна сопственост.....	20
500. Уредба за видот на средствата и до- битокот кои граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, уста- новите и службите се должни да ги даваат на користење на Министерс- твото за одбрана, за потребите на Ар- мијата на Република Македонија во воена и вонредна состојба, како и при изведување на вежбовни активности во мир, начинот на водењето на еви- денцијата и определување на висина- та на надоместокот за нивното кори- стење, оштетување и уништување.....	13	503. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македони- ја за општина Маврово и Ростуша.....	21
		504. Одлука за изменување на Одлуката за определување на висината на надо- местокот за користење на услугите на автобуските станици.....	21
		505. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	21
		506. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземи предмети со правосилна одлука на Министерство за локална самоуправа	21

	Стр.		Стр.
507. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар – градежно земјиште на Министерството за одбрана.....	22	521. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	48
508. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	22	522. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	48
509. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	22	523. Решение за дополнување за одобрението за основање на Друштвото за управување со фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.....	48
510. Одлука за потврдување на Финансискиот план за 2012 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.....	22	524. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	49
511. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2012 година на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје.....	23	525. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	49
512. Одлука за одобрување на Програмата за давање на услуги на воздухопловната навигација за 2012 година со Годишниот финансиски план за 2012 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје.....	23	526. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	49
513. Одлука за давање согласност на Ценовникот за водата за наводнување на земјоделските површини со потребната количина по култури на ЈПВ Лисиче - Велес.....	23	527. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	50
514. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за јавно приватно партнерство.....	23	528. Годишен финансиски план за 2012 година на Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	50
515. Програма за инвестирање во животната средина за 2012 година.....	23	529. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	54
516. Програма за детални геолошки истражувања за 2012 година.....	24	530. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	55
517. Програма за промоција и поддршка на туризмот за 2012 година.....	25	531. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	55
518. Правилник за начинот на бодирање на писмениот дел од стручниот испит за проценувачи од областите за проценка на трговско друштво, јавно претпријатие и други правни лица, подвижен имот, машини и опрема и индустриска сопственост.....	26	532. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	56
519. Правилник за начинот на примена на енолошки средства и постапки, нивните карактеристики, како и максималните одобрени количини на енолошки средства кои се употребуваат во производството на вино(*).....	27	533. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	56
520. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за донесување одлука во случај на молчење на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	46	534. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	56
		535. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	57
		536. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	57
		537. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	58
		538. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	58
		539. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	59
		540. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за јавно приватно партнерство.....	60
		Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
		15. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката за спроведување 2011/698/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/486/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, групи, претпријатија и субјекти во поглед на ситуацијата во Авганистан.....	2
		Огласен дел	1-88

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
498.

Врз основа на член 161 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.01.2012 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ИЗВР-
ШУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ВО
ОДБРАНАТА****Член 1**

Со оваа уредба се определува висината на надоместоците на граѓаните повикани за извршување на правата и должностите од областа на одбраната, во врска со извршување на доброволно служење на воениот рок, како и начинот за остварување на надоместоците на граѓаните повикани за извршување на правата и должностите во одбраната во врска со извршување на воена служба, служење во резервните сили, извршување на работна и материјална служба и обучување за одбрана.

Член 2

Висината на паричното примање на војниците за време на доброволното служење на воениот рок во однос на просечната месечна нето плата по вработен во Републиката, објавена во последниот месец пред упатување на служење на воениот рок (во натамошниот текст: просечната месечна плата), во зависност од чинот и должноста која ја извршуваат, изнесува:

- на војниците без чин	6%,
- на војниците со чин разводник	7%,
- на војниците со чин десетар	8%,
- на војниците со чин помлад водник	9%.

Висината на паричното примање на војникот за време на стручното оспособување и усовршување за офицери во резервните сили на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) изнесува 10% од просечната месечна плата.

Член 3

Работодавецот каде што се вработени граѓаните од член 1 на оваа уредба, односно граѓаните кои вршат самостојна или професионална дејност, поднесуваат барање за рефундација на паричниот надоместок исплатен на работникот за време на отсуството од работа заради извршување на правата и должностите во одбраната.

Барањето за рефундација од став 1 на овој член се поднесува до Министерството за одбрана – одделение за одбрана на регионот во градот/општината од каде граѓанинот е упатен на извршување на должности во одбраната или до воената единица на Армијата каде граѓанинот ги извршувал должностите во одбраната, во рок од 30 дена од денот на извршувањето на правата и должностите во одбраната.

Барањето за рефундација се поднесува на Образец број 1.

Кон барањето за рефундација се приложува:

- потврда од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија за основицата за пресметување и наплатување на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување за лицата кои вршат самостојна или професионална дејност;

- потврда од Министерството за одбрана - одделение за одбрана на регионот или воената единица на Армијата за присуство на граѓанинот на вежба, обука и други активности (Образец број 2).

Надоместокот на плата за време на отсуство од работа поради извршување на правата и должностите во одбраната се исплаќа од Министерството за одбрана во корист на работодавецот каде што граѓаните се во работен однос, односно во корист на граѓанинот кој врши самостојна или професионална дејност, а пресметката и исплатата на надоместокот ја врши работодавецот, односно граѓанинот кој врши самостојна или професионална дејност.

Член 4

За остварување на надоместоците на граѓаните од член 1 на оваа уредба кои не се во работен однос, не вршат самостојна или професионална дејност, не примаат паричен надоместок по основа на невработеност или не остваруваат право на пензија, граѓаните даваат изјава на Образец број 3.

Надоместокот се исплаќа според Образецот број 4. Пресметката на надоместокот се врши со делење на основицата со 30 дена и со множење со бројот на деновите за кои се исплаќа надоместокот.

Член 5

Разликата од надоместокот на платата, пензијата или другите парични примања на граѓаните распоредени на должности во резервните сили на Армијата до висината на платата на военото лице од активниот воен персонал на Армијата за истата должност, доколку надоместокот е понизок од платата согласно член 151 од Законот за одбрана, се исплаќа според Образец број 5.

Член 6

Времето кое граѓаните го поминале во извршување на правата и должностите во одбраната, се утврдува врз основа на евиденцијата на Министерството за одбрана -одделението за одбрана на регионот кое го извршило повикувањето и воената единица на Армијата каде граѓаните ги извршувале должностите во одбраната (Образец број 6).

Член 7

За остварување на надоместокот на трошоците за превоз согласно член 154 став 2 од Законот за одбрана, граѓаните приложуваат возни билети, односно даваат изјава на Образец број 7 дека и покрај постоење на организиран јавен превоз за доаѓање до местото на јавување кое е над 2,5 км, оддалечено од местото на живеење, користеле сопствено возило. Надоместокот на трошоците за превоз се исплаќа според Образец број 8.

За остварување на надоместокот на трошоците за превоз направени со возило за правците во кои нема организиран јавен превоз, согласно член 154 став 3 од Законот за одбрана, граѓаните даваат изјава на Образец број 9, а надоместокот се исплаќа според Образец број 10.

Член 8

На граѓаните - регрути при извршување на лекарски и други прегледи и психолошки испитувања со времетраење до осум часа, согласно член 154 ставови 4 и 5 од Законот за одбрана, надоместокот на дневните трошоци за исхрана им се исплаќа според Образец број 11.

Член 9

За остварување на надоместокот на трошоците за сместување согласно член 154 став 6 од Законот за одбрана, граѓаните приложуваат сметка на стварните трошоци за сместување, во рок од пет дена по користењето на услугите.

Надоместок на трошоците за сместување се исплаќа според Образец број 12.

Член 10

За остварување на надоместокот на еднократна парична помош во случај на повреда и оштетување на организмот согласно член 157 од Законот за одбрана, граѓаните поднесуваат писмено барање до Министерство за одбрана, кон кое се приложува наод, оценка и мислење од Воено - лекарска комисија.

Член 11

Надоместокот на еднократната парична помош во случај на смрт или загинување и надоместокот на погребните и други трошоци согласно членовите 156 и 158 од Законот за одбрана, ги исплаќа Министерството за одбрана на родителите или друг член на семејството на умрениот односно загиналиот граѓанин, десет дена од денот на добивањето на известувањето за настанатата смрт од воената единица или установа на Армијата.

Член 12

Надоместокот на лицата ангажирани како предавачи во обучувањето за одбрана согласно член 159 од Законот за одбрана, се исплаќа според Образец број 13.

Член 13

Паричните примања на војниците за време на доброволно служење на воениот рок се исплаќаат според Образец број 14.

Член 14

Обрасците од број 1 до број 14 се дадени во прилог и се составен дел на оваа уредба.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за висината и начинот на остварување на надоместоците на граѓаните во извршувањето на правата и должностите во одбраната („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/03 и 121/06).

Член 16

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-8446/1-11
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

Образец број 1

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

ПРЕДМЕТ: Барање за рефундација на паричен надоместок
за месец _____ 20__ год.

Во врска со член 150 став 1 од Законот за одбрана, („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11) молиме да ни го рефундирате исплатениот паричен надоместок на вработените кои беа отсутни од работа, по основ на извршување на правата и должностите од областа на одбраната, и тоа:

Име и презиме	Нето плата за месец __20__ г	Нето плата за __дена	Платени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување	Вкупен износ за рефундирање
1	2	3	4	5=(3+4)
ВКУПНО:				

Бараниот износ за рефундирање да го уплатите на _____,
(назив на фирмата)Д.Б. _____, Жиро сметка _____,
(даночен број) (деловна банка)_____ , _____
(место) (телефон за контакт)

Пресметковен работник

М.П.

Подносител на барањето

Образец број 2

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

-Одделение за одбрана за регионот _____/ВП _____

Број _____ од _____

(Место) _____

ПОТВРДА

Се потврдува дека лицето _____, од _____, со ЕМБГ _____, лична карта број _____ во периодот од _____ до _____ беше присутен за извршување на правата и должностите во одбраната (вежба, обука и други активности).

Оваа потврда се издава како доказ за остварување на право на работодавецот за рефундација на исплатената плата на лицето во наведениот период.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Образец број 3_____
(име и презиме)_____
(место и адреса на живеење)

По барање на Министерството за одбрана, ја давам следната

ИЗЈАВА

Под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека не сум во работен однос, не вршам самостојна или професионална дејност, не примам паричен надоместок по основ на невработеност и не сум корисник на пензија.

(дата)_____
(потпис)

Дека изјавата е дадена од потпишаното лице, тврди и оверува.

Образец број 4

[illegible]

Наредбодавец

Образец број 5

[illegible]

ВКУПНО:									

Списокот го составил и
исплата извршил

М.П.

Наредбодавец

Образец број 6

СПИСОК

*на граѓаните повикани заради извршување на
правата и должностите во одбраната*

Ред. бр.	Име и презиме	Време поминато на извршување на правата и должностите од областа на одбраната			
		ОД		ДО	
		датум и година	час	датум и година	час
1	2	3	4	5	6

Извршител

Образец број 7

(име и презиме)

(место и адреса на живеење)

По барање на Министерството за одбрана, ја давам следната

ИЗЈАВА

Под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека за доаѓање да присуствувам на остварувањето на правата и должностите во одбраната немам користено јавно превозно средство _____ и покрај постоење на организиран јавен превоз до местото на јавување на поканата кое е над 2,5 километри оддалечено од местото на живеење, заради што не приложувам возни билети.

(датум)

(ПОТПИС)

Дека изјавата е дадена од потпишаното лице, тврди и оверува.

(име и презиме на лицето во чие присуство
е дадена изјавата)

Образец број 8

СПИСОК

За исплата на надоместокот на трошоците за превоз согласно член 154 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11)

Ред. бр.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	Основ за исплата	Надоместок на трошоци за превоз со средствата на јавниот сообраќај							Потпис на примателот
			Вид на превозното средство	Релација		КМ	Износ за прием			
				Од	До		Доаѓање	Враќање	Вкупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)	11
ВКУПНО:										

ПРИЛОГ: _____
(патни билети, изјави и слично)

Списокот го составил и
исплата извршил

М.П.

Наредбодавец

Образец број 9

(име и презиме)

(место и адреса на живеење)

По барање на Министерството за одбрана, ја давам следната

ИЗЈАВА

Под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека за доаѓање да присуствувам на остварувањето на правата и должностите во одбраната немам користено јавно превозно средство бидејќи нема организиран јавен превоз до местото на јавување на поканата кое е над 2,5 километри оддалечено од местото на живеење.

Изјавувам дека користев сопствено патничко возило, рег. бр. _____, на релација од _____ до _____.

Со возилото поминав _____ километри, сметано во двата правци, и при тоа го користев горивото _____.

(ПОТПИС)

(име и презиме на лицето во чие присуство
е дадена изјавата)

СПИСОК

Ред. бр.	Име и презиме	Релација		Изминати километри во двата правци	Вид и цена на горивото			Вкупен Износ	Потпис
		ОД	ДО		гориво	цена 1л	30%		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7x30:100)	9=(5x8)	10
	ВКУПНО:								

Наредбодавец

СПИСОК

Ред. бр.	Презиме и име	Својство	Датум на повикување	Надомест на трошоци за исхрана				Вкупно	Потпис
				Воени должности		Регрути(50% од надоместокот)			
				Дневен износ до 8 часа	Дневен износ преку 8 часа	Дневен износ до 8 часа	Дневен износ преку 8 часа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВКУПНО:									

499.

Врз основа на член 19 точка 10 алинеја 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ И
ПРИОРИТЕТОТ ПРИ РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА
ГРАЃАНИТЕ ВО ОДБРАНАТА**

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат критериумите за распоредување и приоритетот при распоредувањето на граѓаните во одбраната.

Член 2

Во остварувањето на своите права и должности во одбраната, граѓаните можат да се распоредуваат во: Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), силите за заштита и спасување, органите на државната власт, трговските друштва и јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење за одбраната и единиците на локалната самоуправа.

Член 3

Граѓаните се распоредуваат во одбраната доколку го отслужиле воениот рок, ги исполнуваат критериумите за воена служба и ако поседуваат стручни, физички и психички способности потребни за успешно извршување на должностите и задачите на кои се распоредуваат.

Член 4

При распоредувањето на граѓаните во одбраната, приоритет има Армијата.

Во Армијата се распоредуваат припадници на резервните сили со отслужен воен рок.

Вработените во Министерството за внатрешни работи кои имаат воен распоред во Министерството за внатрешни работи, не се распоредуваат во Армијата, додека се во работен однос.

Член 5

Распоредувањето на граѓаните во Армијата се врши по следните критериуми:

- граѓани со отслужен воен рок – војници во резервните сили на Армијата (општа резерва) доколку ги исполнуваат критериумите за воена служба – до пополнување на 35 години живот;
- граѓани со отслужен воен рок – подофициери во резервните сили на Армијата (општа резерва) – до пополнување на 45 години живот, а офицери во резервните сили на Армијата (општа резерва) – до пополнување на 50 години живот.

По исклучок од став 1 на овој член, во резервните сили на Армијата (општа резерва) може да се распоредуваат граѓани со отслужен воен рок и до пополнување 60 години живот, доколку на одредени формациски места нема можност да се постават припадници на резервните сили со воено стручни квалификации утврдени за тие формациски места.

Член 6

Во органите на државната власт и во единиците на локалната самоуправа на работи од посебно значење за одбраната се распоредуваат вработени кои имаат раководно звање, како и вработени кои наполниле 35 години живот, определени од функционерот кој раководи со овие органи.

Член 7

Во трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби можат да се распоредуваат вработени кои наполниле 35 години живот, доколку извршуваат работи од посебно значење за одбраната, односно за потребите на одбраната, определени од раководното лице.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за критериуми за распоредување и приоритет при распоредувањето на граѓаните во одбраната („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/03 и 119/06).

Член 9

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-8447/1-11
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

500.

Врз основа на член 14 став 7 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.01.2012 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА ВИДОТ НА СРЕДСТВАТА И ДОБИТОКОТ
КОИ ГРАЃАНИТЕ, ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА,
ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИТЕ И
СЛУЖБИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ДАВААТ НА
КОРИСТЕЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ОДБРАНА, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АРМИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВОЕНА И
ВОНРЕДНА СОСТОЈБА, КАКО И ПРИ ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО МИР,
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА
И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА
НАДОМЕСТОКОТ ЗА НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ,
ОШТЕТУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ**

Член 1

Со оваа уредба се определува видот на средствата и добитокот кои граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите (во натамошниот текст: сопственици), се должни да ги даваат на користење на Министерството за одбрана, по негово барање, за потребите на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) во воена и вонредна состојба и при изведување вежбовни активности во мир, како и начинот на водењето на нивната евиденција и висината на надоместокот за нивното користење, оштетување и уништување.

1. Видови на средства и добиток

Член 2

За потребите на Армијата во воена и вонредна состојба, како и при изведување на вежбовни активности во мир, на Министерството за одбрана, по претходно негово барање, сопствениците му даваат на користење:

1. моторни возила и приклучни возила за друмски сообраќај и тоа:

- а) патнички возила од сите видови и капацитети;
- б) возила за пренос на товар и влечење од сите видови, капацитети и носивост;
- в) специјални возила од сите видови и намени;
- г) приколки, полуприколки и други приклучоци за моторни возила за друмски сообраќај од сите видови;
- д) трактори со приколки и со други приклучоци;
- ѓ) моторцикли од сите видови.

2. градежни машини по вид и перформанси кои одговараат на соодветните потреби;

3. земјиште и објекти по категорија и вид кои одговараат на соодветните потреби;

4. запрежни возила од сите видови и

5. запрежен и товарен добиток.

Кон возилата и добитокот од став 1 на овој член се дава и соодветна опрема, алат, прибор и резервни делови што им припаѓаат, како и потребната техничка документација.

Член 3

Користењето на земјиште и објекти за потребите на Армијата во воена и вонредна состојба, како и за изведување вежбовни активности во мир, се врши согласно склучениот писмен договор помеѓу Министерството за одбрана и сопственикот на земјиштето односно објектот.

2. Начин на водење на евиденција

Член 4

Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 од оваа уредба, се врши врз основа на податоците добиени по пат на направен увид во средствата и добитокот и нивната документација доставени од сопствениците.

Член 5

Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 од оваа уредба, содржи податоци за нивните сопственици, видот, категоријата, типот, марката, носивоста и другите индивидуални ознаки на средствата и добитокот.

Член 6

Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 од оваа уредба се води на обрасци за рачна обработка и во информациониот систем во областа на одбраната и тоа на:

- Образец МПВ-1 – картон на моторно и приклучно возило;
- Образец МПВ-2 – картон на регистарскиот број на моторното возило;
- Образец Д-1 – картон на добиток;
- Образец ВЛ-1 – воен лист за сопственикот на материјалното средство;
- Образец ВЛ-2 – воен лист за сопственикот на добитокот и
- Образец М-30 – картон за земјиште, објекти и други материјални средства.

Обрасците од став 1 на овој член се дадени во прилог и се составен дел на оваа уредба.

Член 7

Од обрасците определени во член 6 од оваа уредба се формира картотека за евидентираниите моторни и приклучни возила и добиток, како и картотека за земјиште, објекти и други средства кои се дадени на користење за потребите на Армијата во воена и вонредна состојба, како и за изведување вежбовни активности во мир.

Член 8

Податоците кои се внесуваат во обрасците од член 6 од оваа уредба се чуваат и заштитуваат согласно прописите за заштита на класифицирани информации.

3. Определување на висината на надоместокот за користење, оштетување и уништување на средства и добиток

Член 9

Висината на надоместокот за користење на средствата и добитокот од член 2 на оваа уредба, се определува согласно Тарифата за надоместок за користење на средства и добиток, која е дадена во прилог и е составен дел на оваа уредба.

Член 10

Надоместокот за користење на средствата и добитокот од член 2 од оваа уредба се пресметува од денот на предавањето до денот на враќањето на средството односно добитокот.

Член 11

При враќањето на возилата и добитокот на сопствениците им се обезбедува потребна количина на гориво и мазиво, односно добиточна храна потребна за нивно враќање до местото на живеење односно нивното седиште. Доколку тоа не се обезбеди, на сопствениците им се исплатува паричен надоместок во висина на стварните трошоци направени за обезбедување на гориво, мазиво, односно добиточна храна, врз основа на доставено писмено барање и финансиски документ за направените трошоци за оваа намена.

Член 12

Висината на надоместокот за оштетено или уништено средство, односно добиток од член 2 од оваа уредба, се утврдува врз основа на фактичката состојба и елементите утврдени со член 14 став 6 од Законот за одбрана.

Член 13

Исплатата на надоместокот за користење на средствата и добитокот од член 2 од оваа уредба и надоместокот за оштетено или уништено средство или добиток, се исплаќа врз основа на писмено барање на сопственикот доставено до Министерството за одбрана.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за видот на средствата и добитокот кои граѓаните, трговските, јавните претпријатија, установите и службите се должни да ги даваат на користење на Министерството за одбрана, за потребите на Армијата на Република Македонија и цивилната заштита во воена и вонредна состојба, како и при изведување вежбовни активности во мир, начинот на водењето на евиденцијата и определување на висината на надоместокот за нивното користење, оштетување и уништување („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/03 и 119/06).

Член 15

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-8448/1-11
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

ТАРИФА

за надоместокот за користење на средства и добиток

Дневниот надоместок за користење средства или добиток за потребите на Армијата на Република Македонија во воена и вонредна состојба, како и при изведување вежбовни активности во мир, во однос на просечната месечна нето плата по работник во Републиката објавена во месецот пред давањето на средствата и добитокот изнесува:

За моторни и приклучни возила:

- за патнички автомобили, комбиња, теренски автомобили и комбинирани возила 5%,
- за минибуси 12%,
- за автобуси 20%.

За товарни и влечни возила и самоистоварувачи според нивната носивост:

- до 2 тони носивост 10%,
- од 2-5 тони носивост 12%,
- од 5-8 тони носивост 15%,
- преку 8 тони носивост 18%.

За специјални возила:

- пожарникарски автомобили 20%,
- санитарски автомобили 10%,
- автомобили за превоз на леб 12%,
- автомобили за превоз на ѓубре 16%,
- автоладилник за месо 18%,
- цистерна за гориво до 10 тони носивост 16%,
- цистерна за гориво над 10 тони носивост 20%,
- цистерна за вода 15%,
- товарни приколки 5%,
- трактори без приколки 5%,
- трактори со приколки 7%,
- моторцикли 3%,
- инженериски - градежни машини 20%.

За земјиште:

- независно од одредена категорија на земјиштето 15% по 1 хектар

За објекти:

- независно од видот на објектот и локацијата на која се наоѓа 15% за 100м² корисна површина.

За добиток:

- запрежен добиток 5%,
- товарен добиток 5%.

Пазарната вредност на земјиштето кое е оштетено или уништено се определува според бонитетската и катастарската класа на земјоделското земјиште односно погодноста за градба и местоположба на локацијата на градежното земјиште.

Пазарната вредност на објектите кои се оштетени или уништени се определува според градежната вредност на објектот, вложените средства за уредување на градежното земјиште, амортизацијата, видот на објектот и местоположбата на локацијата.

Образец МПВ - 1

КАРТОН
на моторно и приклучно возило

I. ПОДАТОЦИ ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО		
1.	Вид	
2.	Марка	
3.	Тип	
4.	Година на производство	
5.	Регистарски број	
6.	Носивост	во тони
		број на седишта
7.	Зафатнина (волумен) за цистерни	
8.	Број на погонски оски	
9.	Број на тркала и димензија на гумите	
10.	Влечна снага во тони	
11.	Погонско гориво	вид на гориво
		потрошувачка на 100 км
12.	Година на генерална поправка	
13.	Воен распоред	воена единица
		мобилизациско собиралиште
14.	Забелешка	

II. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ			
15.	Име, татково име и презиме		
16.		Улица и број	
		Телефон	дома
			на работа
		Општина	
III. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО-РАКУВАЧ СО ВОЗИЛОТО			
17.	Име, татково име и презиме		
18.		Улица и број	
		Телефон	дома
			на работа
		Општина	
IV. ПОДАТОЦИ ЗА ВОЕНА ВЕЖБА			
19.	ВОЕНА ЕДИНИЦА	Време (од-до)	Забелешка
_____ 20 ____ година (датум) (м.п.) _____ (потпис)			

Образец МПВ-2

КАРТОН
на регистарскиот број на
моторното возило

(регистарски број)

(вид на моторно возило)

(воен распоред)

(сопственик на моторното возило)

Распоред во картотеката:

група	подгрупа	одделение	пододделение

РАСПОРЕД ВО КАРТОТЕКА

Образец Д -1

Група	Подгрупа	Вид

КАРТОН НА ДОБИТОК
(ПРИБОР – ЗАПРЕЖНО ВОЗИЛО)

А. ПОДАТОЦИ ЗА ДОБИТОКОТ	Б. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ
1. Вид:	10. Име и презиме:
2. Категорија:	
3. Пол и име:	
4. Боја на влакната:	11. Адреса на станот:
5. Висина и обем:	Место: _____
6. Број на потковиците	Улица и број: _____
_____ предни _____ задни	Општина: _____
7. Година на ојдребувањето:	12. Занимање:
8. Знаци:	13. Воен распоред:
9. Воен распоред:	ВЕ: _____
ВЕ: _____	Моб. место: _____
Моб. место: _____	Моб. собиралиште: _____
Моб. собиралиште: _____	14. Останати податоци:
ЗАБЕЛЕШКА:	
В. ПРИБОР:	
Состав на приборот _____	
Воен распоред: _____	
Г. ЗАПРЕЖНО ВОЗИЛО:	
Состав _____	
Воен распоред: _____	
_____ (Дата)	_____ (Потпис)

ВЛ – 1

ВОЕН ЛИСТ
ЗА СОПСТВЕНИКОТ
НА МАТЕРИЈАЛНОТО СРЕДСТВО

I. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ

1.Сопственик на МС _____

2.ЕМБГ/мат.бр. _____

3.Адреса _____

II. ПОДАТОЦИ ЗА
МАТЕРИЈАЛНОТО СРЕДСТВО

1. Вид/категорија _____

2. Марка/тип _____

3. Рег.бр./тов.бр. _____

1. Вид/категорија _____

2. Марка/тип _____

3.Рег.бр./тов.бр. _____

III. ПОДАТОЦИ ЗА РАСПОРЕДОТ
НА МАТЕРИЈАЛНОТО СРЕДСТВО

1. Број на воената единица _____

2. Место на јавување _____

1. Број на воената единица _____

2.Место на јавување _____

IV. ПОДАТОЦИ ЗА УПОТРЕБА НА
МАТЕРИЈАЛНОТО СРЕДСТВО

Корисник на мат. средство	Време на Користење	Потпис	Заб.

Потпис на сопственикот

**V. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА
СОПСТВЕНИКОТ НА
МАТЕРИЈАЛНОТО СРЕДСТВО**

- Одтуѓувањето, уништувањето или временна неисправност на средството должни сте да го пријавите во законски рок.

- При предавањето средството мора да биде исправно.

- Корисникот на средствата мора да Ви даде потврда за превземање.

- На сопственикот на средството му следува надоместок.

- Барањето за надоместок за неисправност на средството мора да биде поднесено во рок од 3 дена по приемот на средството.

М.П. Потпис на овластено лице

ВЛ – 2

**I. ПОДАТОЦИ ЗА
СОПСТВЕНИКОТ****ВОЕН ЛИСТ****ЗА СОПСТВЕНИКОТ****НА ДОБИТОКОТ****1. Сопственик на добитокот**

2. ЕМБГ/мат.бр. _____

3. Адреса:

**II. ПОДАТОЦИ ЗА
ДОБИТОКОТ**

1. Вид _____

2. Категорија _____

3. Пол и име _____

4. Висина и обем _____

5. Број на потковиците _____

6. Година на ождребувањето _____

**III. ПОДАТОЦИ ЗА
РАСПОРЕД НА ДОБИТОКОТ**

1. Број на воената единица _____

2. Место на јавување _____

1. Број на воената единица _____

2. Место на јавување _____

IV. ПОДАТОЦИ ЗА УПОТРЕБА
НА ДОБИТОКОТ

Корисник на добитокот	Време на Користење	Потпис	Заб.

Потпис на сопственикот

V. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА
СОПСТВЕНИКОТ НА ДОБИТОКОТ

- Одтуѓувањето, уништувањето или слични промени на добитокот должни сте да ги пријавите во законски рок.

- При предавањето добитокот мора да биде здрав и нахранет.

- Корисникот на добитокот мора да Ви даде потврда за превземање.

- На сопственикот на добитокот му следува надоместок.

- Барањето за надоместок за оштетување на добитокот мора да биде поднесено во рок од 3 дена по приемот на добитокот.

М.П. Потпис на овластено лице

Образец М-30

КАРТОН

за земјиште, објекти и други материјални средства

I. Основни податоци			
Назив	земјиште	катастарски ознаки	
	објект	назив, локација катастарски ознаки	
	др. средства	назив, вид, марка други ознаки	
II.	Податоци за сопственикот		
Граѓанин, трговско друштво, јавно претпријатие, установа-служба	Име - назив		
	Адреса на сопственикот		
	Телефон		
	Општина		
III.	Податоци за воена евиденција		
За чии потреби е земено МС и основ	Воена пошта		
	Воена единица		
	Време на земање на МС согласно договорот		
	Број на договорот за земање на МС		

501.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.0.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа бр. 07-3248/2 од 23.12.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-256/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

502.

Врз основа на членот 383, став 1, алинеја 1 и член 418 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на „МАКЕДОНИЈА ГАС“ АД Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА „МАКЕДОНИЈА
ГАС“ АД СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Статутот на "МАКЕДОНИЈА ГАС" АД Скопје во државна сопственост (Службен весник на Република Македонија бр.146/2010 и 157/2010) називот на Статутот се менува и гласи:

„СТАТУТ на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост“.

Член 2

Членот 6 се менува и гласи:

„Акционерското друштво работи и учествува во правниот промет под фирмата: Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост.

Скратениот назив на фирмата на друштвото е: МЕР АД Скопје.

Друштвото работи и учествува во надворешниот промет под фирмата: Joint Stock Company for performing energy activities MACEDONIAN ENERGY RESOURCES Skopje in State Ownership.

Скратениот назив на фирмата на друштвото, за настап во надворешниот промет е: MER JSC Skopje."

Член 3

Член 7 се менува и гласи:
„Седиште на друштвото е: Ул. „Мирче Оровчанец“ бр.8/4 1000 Скопје"

Член 4

Во член 8 после став 3 се додава нов став 4 кој гласи: „Дополнителна дејност на друштвото е: 05 Вадење на јаглен и лигнит."

Член 5

Се задолжува Одборот на директори на Друштвото да подготви пречистен текст на Статутот.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-260/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

503.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША

Член 1

Општината Маврово и Ростуша ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-298/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

504.

Врз основа на член 57 став 3 од Законот за превоз во патниот сообраќај, („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011, 53/2011 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ

Член 1

Во Одлуката за определување на висината на надоместокот за користење на услугите на автобуските станици („Службен весник на Република Македонија“ број 126/2007 и 85/2010), во член 4, ставот 4 се менува и гласи:

„При влез-излез за транзитна автобуска станица, при секој влез на автобусот низ транзитната автобуска станица се наплаќа еден влез-излез."

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-321/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

505.

Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/08, 158/10 и 51/11) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборати за етажен премер за извршување на премер на објекти на бул. „Илинденска“ бб, Скопје – објекти на Владата на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-412/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

506.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАДУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за локална самоуправа бр. 07-3379/1 од 30.12.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-527/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

507.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР – ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука му престанува користењето на недвижна ствар на Министерството за одбрана и тоа земјиште кое претставува дел од Катастарска парцела број 1568/2, Катастарска општина Чаир, со површина од 3863 м², евидентирано во Имотен лист број 92499, издаден од Агенцијата за катастар на недвижности, под број 1105-3075/2012, од 11.01.2012 година, а согласно геодетски елаборат за нумерички податоци, број 1125/541, од 10.01.2012 година, изработен од страна на Агенцијата за катастар на недвижности – Центар за катастар на недвижности Скопје и земјиште кое претставува дел од Катастарска парцела број 1568/2, Катастарска општина Чаир, со површина од 15001 м², евидентирано во Имотен лист број 92499, издаден од Агенцијата за катастар на недвижности, под број 1105-3075/2012, од 11.01.2012 година, а согласно геодетски елаборат за нумерички податоци, број 1125/542, од 10.01.2012 година, изработен од страна на Агенцијата за катастар на недвижности – Центар за катастар на недвижности Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-590/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

508.

Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за катастар на недвижности (Службен весник на Република Македонија, број 40/2008, 158/2010 и 51/2011) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на ден 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за проширување на планскиот опфат за Технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) Скопје 2;

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-615/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

509.

Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, број 40/2008, 158/2010 и 51/2011) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за бензински пумпни станици и придружно услужни објекти на регионални патишта во Република Македонија и тоа за локациите:

- Локација на Регионален пат Р 106, Градско – Прилеп – Битола, катастарска парцела 1194, катастарска општина Беровци, општина Прилеп

- Локација на Регионален пат Р 513, Кичево – Прилеп, катастарска парцела 1248, 1249, 1251, 1253, 1254, катастарска општина Новоселани, општина Долнени

- Локација на Регионален пат Р 523, Пехчево – Берово, катастарска парцела 2166, 2167, катастарска општина Црник, општина Пехчево

- Локација на Регионален пат Р 108, Кавадарци – Росоман, катастарска парцела 162, катастарска општина Глишиќ, општина Кавадарци

- Локација на Регионален пат Р 604, Струмица – Валандово, катастарска парцела 21, катастарска општина Дедели, општина Валандово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-616/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

510.

Врз основа на член 9 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

1. Со оваа одлука се потврдува финансискиот план за 2012 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, бр.02-182/3 од 13.12.2011 година, донесен од Управниот одбор на оваа агенција, на седницата одржана на 13.12.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7944/1-11
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

511.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2012 ГОДИНА НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2012 година на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје, бр. 02-111/2 од 26.01.2012 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 26.01.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-8016/1-11
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

512.

Врз основа на член 60-г став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/2006, 24/2007, 103/2008 и 67/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА ЗА 2012 ГОДИНА СО ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобрува Програмата за давање на услуги на воздухопловната навигација за 2012 година со Годишниот финансиски план за 2012 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, бр.02-1739/3 и бр.02-1739/4 од 19.12.2011 година, донесени од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 14.12.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-8082/1-11
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

513.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ВОДАТА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПОВРШНИ СО ПОТРЕБНАТА КОЛИЧИНА ПО КУЛТУРИ НА ЈПВ ЛИСИЧЕ - ВЕЛЕС

1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот за водата за наводнување на земјоделските површини со потребната количина по култури на ЈПВ Лисиче - Велес бр.02-73/1 од 28.01.2012 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 28.01.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-8193/1-11
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

514.

Врз основа на член 89, став 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за јавно приватно партнерство, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони бр. 02-161/12 од 31.1.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-736/1
2 февруари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

515.

Врз основа на член 172 став (4) од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа Програма се утврдува намената и се доделуваат средства за финансирање, кофинансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2012 година.

Член 2

(1) Средствата за реализирање на Програмата за инвестирање во животната средина (во натамошниот текст: Програма) се обезбедуваат од надоместоците утврдени со член 162 од Законот за животна средина, во износ од 122.000.000,00 денари.

(2) Средствата од став (1) на овој член ќе се доделуваат врз основа на Јавен конкурс којшто го објавува и спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно Законот за животна средина. Дел од средствата ќе се наменат за кофинансирање на тековни проекти од областа животна средина.

Член 3

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 4

Средствата од членот 2 став (1) на оваа програма се распоредуваат за следните намени:

1. Изработка на техничка документација и реализирање на проекти и активности за заштита, зачувување и подобрување на квалитетот на водите во износ од 30.000.000,00 денари;

2. Реализирање на проекти и активности за заштита на природата и биолошката разновидност во износ од 5.000.000,00 денари;

3. Реализирање на проекти и активности за подигање на јавната свест, едукација и обука во областа на животната средина во износ од 5.000.000,00 денари;

4. Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од 5.000.000,00 денари;

5. Поддршка на проекти и активности на невладините организации формирани заради заштита на животната средина во износ од 4.000.000,00 денари;

6. Кофинансирање на тековни проекти од областа животна средина во износ од 20.000.000,00 денари;

7. Реализација на проекти и активности одобрени согласно Програмата за инвестирање за 2010 и 2011 год во износ од 40.000.000,00 денари и

8. Трошоци за спроведување на програмата во износ од 13.000.000,00 денари.

Член 5

(1) Средствата од членот 2 став (1) на оваа програма врз основа на поднесена и одобрена апликација можат да се користат од следните субјекти:

1) Општини или здруженија на општини, општините во градот Скопје и градот Скопје можат да користат средства за намени од член 4 точки 1, 2, 3, и 4 на оваа програма;

2) Јавни претпријатија основани од општините, општините во градот Скопје или градот Скопје можат да користат средства за намени од член 4 точки 1, 3 и 4 од оваа програма;

3) Правни и физички лица можат да користат средства за намени од член 4 точки 3 и 4 на оваа програма;

4) Непрофитни и невладини организации (вклучувајќи универзитети и други научни институции) можат да користат средства за намените од член 4 точки 2, 3 и 4 на оваа програма и

5) Невладини организации формирани за заштита на животната средина можат да користат средства за намените од член 4 точки 2, 3, 4 и 5 на оваа програма.

(2) Висината на финансиската поддршка преку оваа програма е во согласност со Законот за контрола на државна помош.

Член 6

Со средствата од оваа програма можат да бидат финансирани сите видови на трошоци за реализација на програми, проекти и други активности од областа на животната средина, освен за:

- 1) Закуп на земјиште;
- 2) Закуп на постојни згради;
- 3) Трошоци направени пред 1 Јануари 2012 година;
- 4) Трошоци направени за да се покријат платите на вработените кои работат кај корисникот на средствата;
- 5) Трошоци за подготовка на Формуларот за аплицирање за добивање средства од Програмата;
- 6) Општи и административни трошоци на апликантот;
- 7) Камати на долгови, надоместоци за финансиски операции, и останати чисто финансиски трошоци;
- 8) Законските обврски, казни и пенали и
- 9) Трошоци за функционирање на проектот по неговата изведба, а кои не се поврзани со обуката на персоналот или пробното тестирање.

Член 7

Исплатата на средствата од член 2 став (1) на оваа програма ќе се врши согласно договор склучен меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и корисникот.

Член 8

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-430/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

516.

Врз основа на член 5 став 5 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 28.1.2012 година донесе

ПРОГРАМА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 2012 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуват локалитетите на кои ќе се вршат деталните геолошки истражувања на минерални сировини за 2012 година.

II

Во зависност од видот на минералните сировини деталните геолошки истражувања може да се вршат на следните локалитети:

I - НЕМЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

- локалитет „Лиска“ - Старо Нагоричане за минерална сировина глина;
- локалитет „Петралица“ - Ранковце за минерална сировина глина;
- локалитет „Манастирец“ - Карбинци за минерална сировина глина;
- локалитет „Кокошиње“ - Куманово за минерална сировина бентонит;
- локалитет „Ливадиште“ с.Никодин - Прилеп за минерална сировина кварц;
- локалитет „Рулавица“ с.Псача - Ранковце за минерална сировина кварц;
- локалитет „Голубица“ с.Клечовце - Куманово за минерална сировина кварц;
- локалитет „с.Марул“ - Прилеп за минерална сировина кварц;
- локалитет „с.Вепрчани“ - Прилеп за минерална сировина кварц;
- локалитет „с.Тополчани“ - Прилеп за минерална сировина кварц;
- локалитет „Брија“ с. Мојанци - Арачиново за минерална сировина кварц;
- локалитет „Остра Чука“ - Долнени за минерална сировина варовник;
- локалитет „Чардаклија“ - Штип за минерална сировина варовник;
- локалитет „Бел Камен“ - Куманово за минерална сировина варовник;
- локалитет „Извор“ - Другово за минерална сировина варовник;
- локалитет „с.Чегране“ - Гостивар и Брвеница за минерална сировина варовник;
- локалитет „Плоча-Бигор“ - Струга за минерална сировина варовник;
- локалитет „Грнчиште“ - Градско за минерална сировина варовник;
- локалитет „Оцалија“ - Карбинци за минерална сировина шкрилец;
- локалитет „Голем Рид“ - Радовиш за минерална сировина шкрилец;
- локалитет „Корешница“ - Демир Капија за минерална сировина дијабаз;
- локалитет „Гавран“ - Струмица за минерална сировина дијабаз;
- локалитет „Ежово Брдо“ - Карбинци за минерална сировина базалт;
- локалитет „Кашка“ с. Кишино - Лозово за минерална сировина кајанит;
- локалитет „Мрзенци“ - Гевгелија за минерална сировина песок и чакал;

II. МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

- локалитет „Брждани“ - Другово за минерална сировина железо;
- локалитет „Турје“ - Другово и Дебарца за минерална сировина железо;
- локалитет „Осогово“ - Македонска Каменица и Крива Паланка за металични минерални сировини;

III. УКРАСЕН КАМЕН

- локалитет "Декова Дабица" с.Бешиште - Прилеп за минерална суровина оникс и травертин;
- локалитет "с.Бешиште" - Прилеп за минерална суровина оникс и травертин;
- локалитет "с.Сокол" - Прилеп за минерална суровина мермер;
- локалитет "Дрманка" - Прилеп за минерална суровина гранит;

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.41-536/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

517.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за такса и привремен престој („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/96, 26/02, 51/03, 88/08 и 17/11) и член 57 од Законот за туристичка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.01.2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

За реализација на програмата ќе се користат средства обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.180/2011), Раздел 10003-Агенција за промоција и поддршка на туризмот сметка 637, Потпрограма 20-Промоција и поддршка на туризмот, категорија 42-Стоки и услуги, расходна ставка 420-Патни и дневни расходи во износ од 700.000,00 денари, расходна ставка 425-Договорни услуги во износ од 6.747.000,00 денари и сметка 787, Потпрограма 20- Програма и промоција на туризмот, Категорија 42-Стоки и услуги, расходна ставка 425 - Договорни услуги во износ од 150.000,00 денари и расходна ставка 426 - други тековни расходи во износ од 450.000,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа Програма ќе се користат за следниве активности:

1. Подготвување, печатење, откуп и дистрибуција на принтан промотивен материјал

Подготовка на 7 двострани тематски памфлети кои од едната страна ќе ја имаат Македонија, а на другата ќе бидат опфатени следните теми:

- а) Земја на природата
- б) Лулка на културата
- в) Атракции и активности
- г) Храна и вино
- д) Културно забавни локални настани и манифестации
- ѓ) Општ - кој опфаќа детали од погоре опишаните теми
- е) Наменски (Е75) за транзитните патници по автопатот Александар Македонски

Планирано е и печатење на постери кои ќе служат за аранжирање на саемските штандови.

Откуп на поголема количина на туристички карти на Република Македонија како и туристички водичи од приватни субјекти кои се бават со изработка на истите.

Дистрибуирањето на принтаниот материјал ќе се врши на саемите и организираниите настани.

За оваа активност предвидуваме МКД 1.537.500,00 денари.

2. Интернет промоција

Комплетно редизајнирање и полнење на веб страницата Macedonia timeless.com која ќе претставува платформ

ма за интернет промоција во наредните 3 години. Дизајнот ќе биде во согласност со 8-те ТВ спотови изработени од Владата на Република Македонија, истата ќе биде поставена на неколку јазици, интерактивна и ќе овозможува поврзување со социјалните мрежи.

Предвидуваме и можност за развој на база на податоци кои ќе се користат за генерирање и дистрибуција на електронски писма до потенцијални туристи.

За оваа активност предвидуваме МКД 461.250,00 денари.

3. Учество на туристички саеми

Планираме учество на следните саеми:

- а) Утрехт, Холандија
- б) Хелсинки, Финска
- в) Истанбул, Турција
- г) Есен, Германија
- д) Белград, Србија
- ѓ) Берлин, Германија
- е) Измир, Турција
- ж) Лондон, Велика Британија

- саемите во Есен и Измир се спонзорирани од трети лица а нашето учество се сведува на праќање претставник на истите и делење на промотивен материјал.

На саемите кои ќе ги организираме предвидуваме и можност за учество на деловни субјекти од туристичката индустрија.

За оваа активност предвидуваме МКД 4.116.060,00 денари.

4. Организација на Македонски денови на туризам

Предвидуваме организација на македонски денови на туризам во Љубљана и Марибор, Словенија.

За оваа активност предвидуваме МКД 369.000,00 денари.

5. Организирање на презентации пред и средби со странски туроператори

Во соработка со економските промотори од Агенцијата за странски инвестиции како и со амбасадорите на Република Македонија во разни земји, во зависност од развојот на нивните контакти со туроператорите, предвидуваме организирање на презентации на Македонија како туристичка дестинација пред странските туроператори, како и Б2Б средби на истите со наши фирми од туристичката индустрија. Ваквите настани би претставувале стартна точка за отворање на нова земја од која би доаѓале туристи во Македонија.

За оваа активност предвидуваме МКД 768.750,00 денари.

6. Организација на ФАМ посети на Република Македонија за странски туроператори

Во соработка со економските промотори од Агенцијата за странски инвестиции како и со деловни субјекти од туристичката индустрија планираме организација на т.н ФАМ патувања за:

- туроператори од разни земји
- туристички работници кои работат во директна продажба (т.е. малопродажба) во фирми кои ја нудат Македонија како туристичка дестинација
- новинари

За оваа активност предвидуваме МКД 307.500,00 денари.

7. Организација на делење на флаер на граничниот премин Табановце и Богородица

Во соработка со деловни субјекти заинтересирани за промоција која ги таргетира транзитните патници по автопатот Александар Македонски планираме да организираме делење на флаер на гранични премини Табановце и Богородица.

За оваа активност предвидуваме МКД 150.000,00 денари.

8. Поддршка на туризмот

Во делот на поддршката на туризмот ги имаме следните активности:

- Организирање на форум на тема „Развој на рецептивен туризам“ кон крајот на март месец во соработка со здруженија и комори од туристичката индустрија.

- Организирање на форум - конференција за рецептивен туризам кон крајот на октомври месец во соработка со здруженија и комори од туристичката индустрија со меѓународен карактер.

- Месечни состаноци со претставници од комори заедници или асоцијации на туристичката индустрија.

- Поттикнување и организација на мапирање и обележување на планински патеки, креирање на мапи како комплетен водич и е-водич со планинарски патеки во соработка со Платежната агенција на Република Македонија, планинарската федерација и планинарските друштва.

- Поттикнување и организација на мапирање и обележување на велосипедски патеки, креирање на мапи како и комплетен водич и е-водич со велосипедски патеки во соработка со Платежната агенција на Република Македонија, велосипедскиот сојуз и велосипедските спортски друштва.

- Осмислување, организирање и спроведување на обуки за идни обучувачи.

- Осмислување, организирање и спроведување на обуки за различни профили од туристичката индустрија.

- Вмрежување на етно села

- Поттикнување и промоција на конгресен туризам

- Поттикнување и креирање на понуда за привлекување на туристички групи за реставрација и реконструкција на објекти од културно и историско значење.

- Ширење на мрежа на информативни центри.

-Анализирање на план за отворање на неколку информативни центри во странство на целни пазари.

-Поттикнување на создавање на асоцијација помеѓу винарските визби кои се спремни или се спремаат да понудат вински туризам.

-Анализа на планот за поставување на табли пред секој културен локалитет.

-Поддршка и промоција на алтернативни форми на туризам (археолошки, пештерски, здравствен, ловен и риболовен, вински и други форми на алтернативен туризам).

-Изработка на проект за поттикнување на самовработување во туризмот.

-Организација на регионални презентации за важноста на туризмот со цел подигање на свеста кај локални лидери како и за поттикнување на носење на издржани локални стратегии за развој на туризам.

-Организирање на директни средби со национални туристички организации од регионот со цел поттикнување на понудата за регионални тури за подалечни пазари како и за заеднички настап за истите.

- Остварување на меѓународна соработка со разните меѓународни организации и вклучување во заеднички проекти за промоција на туризмот.

За оваа активност предвидуваме МКД 336.940,00 денари.

Активност	Носител	Времска рамка	Буџет
1. Подготвување, печатење, откуп и дистрибуција на припаѓајќиот промотивен материјал	АППТ	континуирано	1.537.500,00
2. Интернет промоција	АППТ	континуирано	461.250,00
3. Учество на туристички сесии	АППТ	јануари - декември	4.116.060,00
4. Организација на македонски денови на туризам	АППТ	мај	369.000,00
5. Организирање на презентации пред и средби со странски туроператори	АППТ	март - мај	768.750,00
6. Организација на ФАМ посети на Република Македонија за странски туроператори	АППТ	континуирано	307.500,00
7. Организација на делење на флаер на граничниот премин Табановце и Богородица	АППТ	јуни - октомври	150.000,00
8. Поддршка на туризмот	АППТ	континуирано	336.940,00

Член 3

Реализацијата на уплатите наведени во член 2 од оваа програма се врши најмалку 6 месеци пред почетокот на меѓународните берзи.

Член 4

За начинот и динамиката на реализирањето на оваа програма ќе се грижи Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.

Член 5

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за реализираните активности со финансиски показатели ќе достави извештај до Владата на Република Македонија како и за постигнатите резултати со образложение за евентуални отстапувања од планираните активности заклучно со 31.01.2013 година.

Член 6

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-8282/1-11
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

518.

Врз основа на член 13 став (7) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/10, 158/11 и 185/11), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПИСМЕНИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧИ ОД ОБЛАСТИТЕ ЗА ПРОЦЕНА НА ТРГОВСКО ДРУШТВО, ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА, ПОДВИЖЕН ИМОТ, МАШИНИ И ОПРЕМА И ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на бодирање на писмениот дел од стручниот испит за проценувач во областите за процена на трговско друштво, јавно претпријатие и други правни лица, подвижен имот, машини и опрема и индустриска сопственост.

Член 2

(1) Писмениот дел на стручниот испит кој се состои од два дела и тоа: тест и изработка на практичен пример од соодветната област се бодира со определен број на бодови.

(2) Бодирањето на тестот се врши на одговорите кои се заокружени како еден од веќе понудените одговори или на дадениот одговор на поставените прашања од следните области:

- методологија за процена на областите од член 1 на овој правилник, а во согласност со Меѓународните стандарди за процена и Законот за процена (со бодирање со број на бодови во износ од 50% до 70% од вкупниот број на бодови);

- основи на правната регулатива од значење за изготвување на процена (со број на бодови во износ од 15% до 30% од вкупниот број на бодови) и

- основи на економијата, финансиите и сметководството од значење за изготвување на процена од соодветната област (со број на бодови во износ од 15% до 30% од вкупниот број на бодови).

(3) Секое прашање се вреднува со соодветен број на бодови така што вкупниот збир на бодови на тестот изнесува 100. Кандидатот кој добил најмалку 65 бодови го положил тестот.

(4) За изработениот практичен пример од соодветната област најголемиот број на бодови е 200. Најнискиот број на бодови за положување на изработениот практичен пример изнесува 130 бода.

(5) Вкупниот број на бодови за двата дела од писмениот дел од стручниот испит изнесува 300, од кои кандидатот треба да добие најмалку 65% или 195 бода за да се смета дека го положил писмениот дел од стручниот испит и да може да го полага усниот дел од стручниот испит.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 15-809/1
26 јануари 2012 година
Скопје

Министер за економија,
Ваљон Сараќини, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 519.

Врз основа на членот 24 став 4 од Законот за вино-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНА НА ЕНОЛОШКИ СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ, НИВНИТЕ КАРАКТЕ- РИСТИКИ, КАКО И МАКСИМАЛНИТЕ ОДОБРЕ- НИ КОЛИЧИНИ НА ЕНОЛОШКИ СРЕДСТВА КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИНО(*)

Член 1 Општа одредба

Со овој правилник се пропишува начинот на приме-на на енолошки средства и постапки, нивните каракте-ристики, како и максималните одобрени количини на енолошки средства кои се употребуваат во производс-твото на вино.

Член 2 Максимални количини на супстанции

Супстанциите одобрени за енолошки постапки на-ведени во Листата на одобрени енолошки средства мо-жат да се користат само во согласност со максималните количини утврдени во Прилог I кој е составен дел на овој правилник.

Член 3 Спецификации за чистота

Спецификациите за чистота и идентификација на супстанциите што се користат како енолошки средства се утврдени во Прилог II кој е составен дел на овој пра-вилник.

Член 4 Калиум тартарат

Калиум тартаратот може да се користи доколку ги задоволува условите дадени во Прилог III кој е соста-вен дел на овој правилник.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) од број 606/2009 од 10 Јули 2009 година за утврдување на некои детални правила за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр 479 / 2008 во однос на категориите на производи од винова лоза, енолошките практики и применливите ограничувања. CELEX бр. 32009R0606

Член 5

Максимални резидуални количини на одредени супстанции

Вината произведени во согласност со одредбите утврдени во овој правилник, можат да содржат макси-мални резидуални количини на одредени супстанции, утврдени во Прилог IV кој е составен дел на овој пра-вилник.

Член 6

Винска киселина

Винската киселина може да се користи доколку има земјоделско потекло и е добиена од производи од вино.

Член 7

Бета-глюканаза

Бета-глюканазата може да се користи доколку ги за-доволува условите утврдени во Прилог V кој е соста-вен дел на овој правилник.

Член 8

Млечно-киселинска бактерија

Млечно-киселинската бактерија може да се користи доколку ги задоволува условите во поглед на: користе-ње, состојбата, неподвижноста на бактериите, хемиска-та контрола, адитивите што се користат, датум на про-изводство, употребата, чувањето и методите на анали-за, дадени во Прилог VI кој е составен дел на овој пра-вилник.

Член 9

Лизозим

Лизозимот може да се користи само ако ги задово-лува условите дадени во Прилог VII кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

Јоно-изменувачки смоли

(1) Јоно-изменувачките смоли што може да се упо-требуваат се кополимери на стирен и дивинилбензол што содржат сулфонска киселина или амониум групи. Тие треба да бидат во согласност со Правилникот за производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храна(1*).

Обем и подрачје на примена, дефиниција, принцип, реагенси, апарат, процедура и изразување на резулта-тите на јоно-изменувачките смоли се дадени во Прилог VIII кој е составен дел од овој правилник. При тестира-ње со методот на анализа утврден во Прилог VIII од овој правилник, истите не треба да губат повеќе од 1 мг/л органска материја во кој било од наведените рас-творувачи. Тие се регенерираат со супстанции чија употреба е дозволена при производството на храна.

(2) Смолите можат да се употребуваат само под надзор на стручно лице со познавање на суровината и технологијата на производство на вино.

Член 11

Калиум фeroцијанид

(1) За бистрење на вино и шира треба да се употре-бува калиум фeroцијанид.

(2) Калиум фeroцијанидот може да се користи са-мо под надзор на стручно лице со познавање на суро-вината и технологијата на производство на вино.

(3) Виното или ширата бистрени со калиум фeroци-јанид, не се стават во промет пред да се изврши кон-трола на резултатите од бистрењето од страна на акре-дитирана лабораторија.

(4) Ако при контролата на бистрената шира или вино се утврди присуство на цијанидни соединенија, производот не може да се стави во промет.

(5) Виното или ширата кои содржат цијанидни соединенија не ги исполнуваат условите утврдени во овој правилник.

(6) По обработката со калиум фероцијанид, виното треба да содржи траги од тешки метали.

Член 12 Калциум фитат

(1) Калциум фитатот може да се користи само под надзор на стручно лице со познавање на суровината и технологијата на производство на вино.

(2) По обработката, виното треба да содржи траги од железо.

Член 13 ДЛ-винска киселина

ДЛ-винската киселина може да се користи само под надзор на стручно лице со познавање на суровината и технологијата на производство на вино.

Член 14 Обработка со електродијализа

Обработката со електродијализа може да се применува само доколку ги исполнува условите дадени во Прилог IX кој е составен дел на овој правилник.

Член 15 Уреаза

Уреазата може да се користи само доколку ги задоволува условите за чистота: меѓународен код за уреазата, активност на уреазата, потеклото, подрачјето на примена, максималната количина на уреазата и спецификациите за хемиска и микробиолошка чистина, дадени во Прилог X кој е составен дел на овој правилник.

Член 16 Додавање кислород

Додавањето кислород се врши со користење чист кислород во гасовита состојба.

Член 17 Услови за употреба на парчиња дабово дрво

Парчиња од дабово дрво може да се користат доколку ги задоволуваат условите за начинот на означувањето, димензиите и чистотата, дадени во Прилог XI кој е составен дел на овој правилник.

Член 18 Диметилдикарбонат

Диметилдикарбонат се употребува согласно условите кои се дадени во Прилог XII кој е составен дел на овој правилник.

Член 19 Делумна деалкохолизација на вино

Делумна деалкохолизација на виното се извршува согласно условите кои се дадени во Прилог XIII кој е составен дел на овој правилник.

Член 20 Содржина на сулфур диоксид

(1) Вкупната содржина на сулфур диоксид во вина, освен во пенливите и ликерските вина, кога истите се пуштаат за директна широка потрошувачка, не треба да надминува:

а) 150 милиграми по литар за црвени вина и

б) 200 милиграми по литар за бели и розе вина.

(2) Вината кои содржат остаточен шеќер, изразен како инвертен шеќер, од најмалку пет грама на литар, максималната содржина на сулфур диоксид се зголемува на 200 милиграми на литар за црвени вина и 250 милиграми на литар за бели и розе вина.

(3) Во случај на неповолни климатски услови, во одредени реони или виногорја, максималната вкупна количина на сулфур диоксид може да се зголеми за најмногу 40 милиграми по литар.

Содржина на сулфур диоксид во ликерски вина

Вкупната содржина на сулфур диоксид во ликерските вина кога истите се пуштаат за директна широка потрошувачка, не треба да надминува:

а) 150 милиграми по литар, каде што содржината на шеќер е помало од 5 г/л и

б) 200 милиграми по литар, каде што содржината на шеќер не е помало од 5 г/л.

Содржина на сулфур диоксид во пенливи вина

Вкупната содржина на сулфур диоксид во пенливите вина кога истите се пуштаат за директна широка потрошувачка, не треба да надминува:

а) 185 милиграми по литар за сите категории на регионални пенливи вина и пенливи вина со контролирано потекло и

б) 235 милиграми по литар за другите пенливи вина.

Член 21 Содржина на испарливи киселини

(1) Максималната содржина на испарливи киселини не треба да надминува:

а) 18 милиеквиваленти по литар односно 1,08 гр./л изразени во оцетна киселина за шира во ферментација;

б) 18 милиеквиваленти по литар односно 1,08 гр./л изразени во оцетна киселина за бели и розе вина и

в) 20 милиеквиваленти по литар односно 1,20 гр./л изразени во оцетна киселина за црвени вина.

(2) Количината на испарливи киселини од став (1) на овој член се однесува на:

- производи од грозје набрано на територијата на Република Македонија, во фазата на производство и во сите други фази на продажба и

- шира во ферментација и вина што потекнуваат од странски земји, во сите фази при нивниот влез на територијата на Република Македонија.

Член 22 Максимална количина за збогатување

(1) Во случај на неповолни климатски услови, во одредени региони или виногорја природната јачина на алкохол по волумен на свежо грозје, шира, шира во ферментација, младо вино сеуште во ферментација, вино погодно за добивање трпезно вино и трпезно вино може да се зголеми.

(2) Зголемувањето на природната алкохолна јачина по волумен на производите наведени во став (1) од овој член може да се врши само ако минималната природна јачина на алкохол по волумен е 9 % вол.

(3) Зголемувањето на природната јачина на алкохол по волумен се постигнува со примена на енолошки постапки наведени во членот 23 од овој правилник и истата не може да надмине 2 % вол.

Член 23 Процеси за збогатување

(1) Зголемувањето на природната јачина на алкохол по волумен може да се изврши:

а) на свежо грозје, шира во ферментација, и младо вино во ферментација, со додавање концентрирана шира или пречистена концентрирана шира;

б) на шира, со додавање концентрирана шира или пречистена концентрирана шира или со делумна концентрација вклучувајќи обратна осмоза и

в) на вино погодно за добивање трпезно вино и трпезно вино, со делумна концентрација преку ладење.

(2) Процесите наведени во став (1) од овој член меѓусебно се исклучуваат.

(3) Збогатувањето на производите од грозје освен виното се извршува во една постапка.

(4) Додавањето на сахароза за збогатување не се смета за одобрена енолошка постапка.

(5) Додавањето концентрирана шира или пречистена концентрирана шира не треба да го зголеми првичното количество на свежо гмечено грозје, шира, шира во ферментација или младо вино во ферментација, за повеќе од 6,5%.

(6) Концентрирањето на шира, на вино погодно за добивање трпезно вино или на трпезно вино изложено на овој процес не влијае врз намалувањето на првичното количество на овие производи за повеќе од 20% и во ниту еден случај концентрирањето не ја зголеми природната јачина на алкохол по волумен за повеќе од 2%.

(7) Процесите за збогатување од ставовите (1), (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член не треба да ја зголеми вкупната јачина на алкохол по волумен за повеќе од 13,5% на свежо грозје, шира, шира во ферментација, младо вино се уште во ферментација, вино погодно за добивање трпезно вино или трпезно вино изложено на овие процеси.

(8) Виното погодно за добивање трпезно вино и трпезно вино не подлежат на концентрација кога производите од кои се добиени самите биле изложени на процесите наведени во став (1) точки а) и б) од овој член.

Член 24

Закиселување - откиселување

(1) Свежо грозје, шира, шира во ферментација, младо вино во ферментација и вино можат да се закиселуваат.

(2) Закиселување на производите од став (1) на овој член, освен виното, може да се изврши само до 1,50 г/л изразено во винска киселина или 20 милиеквиваленти по литар.

(3) Закиселувањето на виното може да се изврши само до 2,50 г/л изразено во винска киселина, или 33,3 милиеквиваленти по литар.

(4) Закиселувањето на производите од став (1) на овој член, освен вино, се извршува во една постапка. Овие процеси може да се вршат во повеќе од една постапка заради подобрување на винификацијата на производите. Во тој случај, максималните количини пропишани со овој правилник важат за целата постапка.

(5) Закиселувањето и збогатувањето на еден ист производ се процеси што меѓусебно се исклучуваат. За исклучоците се одлучува од случај до случај.

(6) Само шира наменета за концентрирање може да биде делумно откиселена.

Член 25

Засладување

(1) Засладување на трпезни и регионални вина се врши на следниве начини:

а) со шира која има најмногу иста вкупна алкохолна јачина по волумен како и трпезното вино, доколку свежото грозје, ширата, ширата во ферментација, младото вино во ферментација или виното погодно за добивање трпезно вино или самото трпезно вино биле изложени на процеси на збогатување дефинирани во членовите 22 и 23 од овој правилник и

б) со концентрирана шира, или пречистена концентрирана шира или шира, под услов вкупната јачина на алкохол на трпезното вино по волумен да не е зголемена за повеќе од 2% вол., и доколку производите наведени во точка а) од овој став не биле изложени на процесите на збогатување дефинирани во членовите 22 и 23 од овој правилник.

(2) Засладување на регионални вина, вино со контролирано потекло и вина со контролирано и гарантирано потекло може да се врши во случај кога тоа е одобрено согласно со правилата за нивно производство, усвоени согласно членот 40 став (2) од Законот за виното.

(3) Засладувањето на вината се одобрува само во фазите на производство или продажба.

(4) Засладувањето на увозни вина со географска ознака наменети за директна широка потрошувачка како енолошка постапка не може да се применува.

Член 26

Процеси

(1) Збогатувањето и закиселувањето на свежо грозје, шира, шира во ферментација или младо вино се уште во ферментација, може да се врши само кога свежото грозје, ширата, ширата во ферментација или младото вино се уште во ферментација се претвораат во вино погодно за добивање трпезно вино, во трпезно вино, или кој било друг пијалок, наменет за директна широка потрошувачка наведен во член 2 во Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на евиденција на применетите енолошки средства и постапки (2*) освен пенливото или газираното пенливо вино.

(2) Закиселувањето на вината може да се врши само кај регистрираните производители на вино.

(3) Количините на сахароза, концентрирана шира или пречистена концентрирана шира што ја чуваат физички и правни лица или групи лица заради професионални цели, посебно производители, полначи, обработувачи и трговци освен трговци на мало, во исто време и на исто место како свежото грозје, ширата, ширата во ферментација или наливно вино се евидентираат согласно Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на евиденција на применетите енолошки средства и постапки (2*), најдоцна на крајот на денот кога производите пристигнале во објектот.

(4) Закиселувањето се евидентира во придружниот документ со кој производите подложени на процесите се ставаат во промет.

(5) Процесите на збогатување и закиселување можат да се извршат само:

а) пред 1-ви јануари, и само за производи од бербата непосредно пред овој датум и

б) во случај на исклучителни климатски услови, пред датумот одреден од страна на Државниот земјоделски инспекторат.

(6) Концентрирањето со ладење и закиселувањето на вината како и откиселувањето на ширата наменета за концентрација може да се врши во текот на целата година.

Член 27

Пенливо вино

(1) За целите на овој член:

а) Основа за пенливо вино (куве) е:

- шира

- вино и

- мешавина на шира и/или вина со различни карактеристики, наменети за производство на посебен вид пенливи вина;

б) Ферментациски ликер (ликер тираж) е производ што се додава на основата за пенливо вино за да предизвика секундарна ферментација;

в) Завршен ликер (експедициски ликер) е производ што се додава на пенливите вина за добивање посебни карактеристики во поглед на вкусот.

(2) Вкупната алкохолна јачина по волумен на основите за пенливо вино наменети за подготовката на пенливо вино не смее да биде помалку од 8,5 % волумен.

(3) Ферментацискиот ликер наменет за подготовката на пенливо вино може да содржи само:

- а) шира;
- б) шира во ферментација;
- в) концентрирана шира;
- г) пречистена концентрирана шира, или
- д) сахароза и вино;

(4) Вкупната алкохолна јачина по волумен, вклучувајќи го алкохолот содржан во кој било додаден завршен ликер не треба да е помала од 9,5 % волумен;

(5) Вкупната содржина на сулфур диоксид не може да биде повеќе од 235 милиграми на литар.

(6) Завршниот ликер може да содржи само:

- сахароза
- шира
- шира во ферментација
- концентрирана шира
- пречистена концентрирана шира
- вино, или
- мешавина од производите наведени во алинеите

од 1 до 6 на овој став е со можно додавање на вински дестилат.

(7) Независно од збогатувањето на состојките на основата за пенливо вино, основата за пенливо вино не се збогатува.

(8) Во однос на реоните и сортите за кои постои техничка оправданост, основата за пенливо вино може да се збогати на местото на подготовка на пенливото вино под следниве услови:

- а) ниедна од состојките на основата за пенливо вино да не била претходно изложена на збогатување;
- б) наведените состојки да се добиени исклучиво од грозје набрано во Република Македонија;
- в) збогатувањето да било извршено во една постапка;
- г) да не била надмината границата од 2 % вол.;
- д) природната јачина на алкохолот по волумен за секоја состојка да е најмалку 9% вол. и
- е) збогатувањето може да се изврши со додавање концентрирана шира или пречистена концентрирана шира.

(9) Додавањето ферментациски или завршен ликер не се смета за збогатување или засладување. Додавањето ферментациски ликер не треба да предизвикува зголемување на вкупната алкохолна јачина по волумен на основата за пенливо вино за повеќе од 1,5 % вол. Ваквото зголемување се мери со пресметка на разликата меѓу вкупната алкохолна јачина по волумен на основата за пенливо вино и вкупната алкохолна јачина по волумен на пенливото вино пред додавање каков било завршен ликер.

(10) Додавањето завршен ликер се извршува на начин што нема да ја зголеми вистинската алкохолна јачина по волумен на пенливото вино за повеќе од 0,5 % вол.

(11) Основата за пенливо вино и нејзините состојки не се засладуваат.

(12) Освен закиселувањето на состојките на основата за пенливо вино во согласност со другите одредби од овој правилник, основата за пенливо вино може да се подложи на закиселување што може да достигне најмногу 1,5 грама по литар, изразено како винска киселина т.е. 20 милиеквиваленти на литар.

(13) Во случај на неповолни временски услови, максималната граница за закиселувањето наведена во став (12) од овој член може да се зголеми на 2,5 грама на литар или 34 милиеквиваленти на литар, под услов природната киселост на производите да не е помала од 3 г/л, изразена како винска киселина, или 40 милиеквиваленти на литар.

(14) Во согласност со дефиницијата од член 3 став (16) од Законот за виното, вишокот притисок на јаглерод диоксид во растворот кај пенливите вина не треба да е помал од 3 бари. Ваквиот јаглерод диоксид може да се добие само како резултат на алкохолна ферментација на основата за пенливо вино од која се произведува виното.

(15) Ферментацијата од став (14) од овој член, освен ако има за цел обработка на грозјето, ширата или ширата во ферментација директно во пенливото вино, може да биде резултат само на додавање ферментациски ликер, и може да се одвива само во шишиња или во затворени садови.

(16) Употребата на јаглерод диоксид во случај на пренос со контра-притисок може да се врши само под надзор, и под услов притисокот на јаглерод диоксид содржан во пенливото вино со тоа да не се зголеми.

Член 28

Регионални пенливи вина и пенливи вина со контролирано потекло

(1) Одредбите од членот 27 ставови (1),(8),(9) и (12),(13),(14) и (16) од овој правилник се применуваат и на квалитетни пенливи вина.

(2) Вкупната јачина на алкохол по волумен на основите за пенливо вино наменети за производство на квалитетни пенливи вина не треба да е помала од 9,5 % волумен.

(3) Ферментацискиот ликер за регионални пенливи вина и пенливи вина со контролирано потекло може да содржи само:

- а) сахароза;
- б) концентрирана шира;
- в) пречистена концентрирана шира;
- г) шира;
- д) шира во ферментација;
- е) вино и
- е) регионални вина и вина со контролирано потекло, што одговара за добивање пенливо вино со ист квалитет како она на кое му се додава ферментациски ликер.

(4) Вистинската јачина на алкохол по волумен на регионални пенливи вина и пенливи вина со контролирано потекло, вклучувајќи го алкохолот содржан во кој било додаден завршен ликер не треба да е помала од 10 % волумен.

(5) Без оглед на членот 27 став (14) од овој правилник, регионални пенливи вина и пенливи вина со контролирано потекло што се чуваат на температура од 20°C во затворен сад имаат вишок притисок од најмалку 3,5 бари. Квалитетните пенливи вина што се чуваат во сад со капацитет од помалку од 0,25 литри, имаат вишок притисок од најмалку 3 бари.

(6) Вкупната содржина на сулфур диоксид кај регионални пенливи вина и пенливи вина со контролирано потекло не треба да надминува 185 милиграми на литар.

(7) Времетраењето на процесот на производство на регионални пенливи вина и пенливи вина со контролирано потекло, вклучувајќи го и одлежувањето во претпријатието каде се произведуваат, сметано од почетокот на процесот на ферментација, не треба да е пократко од:

а) шест месеци, кога процесот на ферментација се одвива во затворен сад и

б) девет месеци, кога процесот на ферментација се одвива во шишиња.

(8) Времетраењето на процесот на ферментација, чија цел е основата за пенливо вино да се направи да биде пенлива, и времетраењето на присуството на основата за пенливо вино на талогот не треба да е пократко од:

- 90 дена, односно

- 30 дена ако ферментацијата се одвива во садови со мешалки.

Член 29

Регионални пенливи вина и пенливи вина со контролирано потекло од ароматичен вид

(1) Одредбите од членот 31, ставови (1),(3),(4) и (6) од овој правилник се применуваат и на регионални пенливи вина и пенливи вина со контролирано потекло од ароматичен вид.

(2) Регионалните пенливи вина и пенливи вина со контролирано потекло од ароматичен вид можат да се добијат само со употреба, за време на подготвувањето на основата за пенливо вино, на шира или шира во ферментација добиена од сорти на грозје класифицирани за таа намена согласно членот 28 од Законот за виното.

(3) Контролата на процесот на ферментација пред и по добивањето на основата за пенливо вино, со цел добивање на пенлива основа, може да се изврши само со ладење во фрижидер или со друг физички процес.

(4) Додавањето на завршен ликер не се смета за одобрена енолошка постапка.

(5) Вистинската јачина на алкохол по волумен кај регионални пенливи вина и пенливи вина со контролирано потекло од ароматичен вид не е помала од 6 % волумен.

(6) Кога се чуваат на температура од 20°C во затворен сад регионални пенливи вина и пенливи вина со контролирано потекло од ароматичен вид треба да имаат вишок притисок од најмалку 3 бари.

(7) Времетраењето на процесот на добивање регионални пенливи вина и пенливи вина со контролирано потекло од ароматичен вид не смее да биде помалку од еден месец.

Член 30

Ликерско вино

(1) Ликерско вино се произведува од следниве производи:

- шира во ферментација или
- вино или

- мешавина на производи од алинеите 1 и 2 на овој став.

(2) На производите наведени во став (1) од овој член се додаваат:

а) следните производи поединечно или комбинирани:

- неутрален алкохол добиен со дестилација на производи од секторот за вино, вклучувајќи суво грозје, со алкохолна јачина од најмалку 96 % вол. и со карактеристики пропишани во Прилог XIV кој е составен дел на овој правилник;

- вински дестилат или дестилат од суво грозје со алкохолна јачина од најмалку 52% вол. и најмногу 86 % вол. со карактеристиките дадени во Прилог XV кој е составен дел на овој правилник.

б) концентрирана шира.

(3) Производите наведени во став (1) од овој член што се користат за производство на ликерски вина можат да бидат подложени само на енолошките средства и постапки наведени во овој правилник.

(4) Зголемувањето на природната јачина на алкохол може да се постигне само со употреба на производите наведени во став (2) од овој член.

(5) Кај ликерските вина може да се врши и:

а) Засладување, доколку основното вино претходно не било збогатено при што засладувањето може да се изврши со помош на:

- концентрирана шира или пречистена концентрирана шира, доколку зголемувањето на вкупната алкохолна јачина по волумен на виното во прашање не е повеќе од 3 % вол. или

- концентрирана шира или пречистена концентрирана шира за ликерски вина наведени во Прилог XVI кој е составен дел на овој правилник, доколку зголемувањето на вкупната јачина на алкохолот по волумен на виното во прашање не е повеќе од 8 % вол.

б) Додавање на алкохол, дестилати или жестоки пилалози, како што е наведено во ставовите (1) и (2) од овој член, за да се надоместат загубите од испарувањето за време на одлежувањето; и

в) Одлежување во садови на температура не повеќе од 50°C.

(6) Вкупната содржина на сулфур диоксид во ликерските вина, кога истите се пуштаат на пазарот за директна широка потрошувачка, не треба да надминува:

а) 150 мг/л, при што содржината на остаточен шеќер е помалку од 5г/л, и

б) 200 мг/л, каде содржината на остаточен шеќер е повеќе од 5г/л.

(7) Сортите на винова лоза од кои се добиваат производите наведени во став (1) од овој член, што се користат за производство на ликерски вина, се избираат од оние што се класифицирани како погодни за производство на ликерски вина, во согласност со членот 28 од Законот за виното.

(8) Вистинската јачина на алкохол по волумен на производите наведени во став (1) од овој член што се користат за производство на ликерски вина не треба да е помала од 12 % вол.

Член 31

Регионални ликерски вина и ликерски вина со контролирано потекло

(1) Производите наведени во членот 30 став (1) од овој правилник, и концентрираната шира или делумно ферментираниот шира добиена од суво грозје наведена во став (2) од овој член, што се користат за производство на квалитетни ликерски вина се добиваат од посебната област чие име го носи квалитетното ликерско вино.

(2). Постапките за производство на квалитетни ликерски вина со географска ознака, наведени во членот 30 ставови (3), (4), (5) и (6) од овој правилник, можат да се вршат само во конкретната област на производство наведена во став (1) од овој член.

Член 32

Десертно вино

Ликерското вино може да се нарекува "десертно вино" доколку:

а) е добиено од шира чијашто природна алкохолна јачина изнесува најмалку 14% вол. и

б) за време на процесот на ферментација подлежи на додавање неутрален алкохол добиен од вино или вински дестилат, при што се добива зголемување од најмалку 5% вол. и најмногу 10% вол. алкохолна јачина.

Член 33

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилник за методите за делумна дехидратација на шира и енолошки средства и практики кои што се применуваат во производството на вино („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/06).

Член 34

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 29-13316/1
17 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог I

**Максимални количини за употреба на супстанции одобрени за енолошки
Постапки**

Максималните количини што се однесуваат на употребата на супстанциите утврдени во член (2) од овој правилник се следниве:

Супстанција	Употреба на свежо грозје, шира, шира во ферментација, шира во ферментација добиена од суво грозје, концентрирана шира и младо вино се уште во ферментација	Употреба на шира во ферментација наменета за директна широка потрошувачка како таква, вино погодно за производство на трпезно вино, трпезни вина, регионални вина (трпезни вина со географска ознака, ВГО), вина со контролирано потекло (ВКП), вина со контролирано и гарантирано потекло (ВКГП), ликерско вино, пенливо вино, газирано пенливо, полупенливо, газирано полупенливо вино, вино од презреано грозје
Препарати од клеточен сид на квасец		40 г/хл 40 г/хл
Јаглерод диоксид		Максимална содржина на вино обработено на овој начин: 2 г/л
Л-аскорбинска киселина		Максимална содржина на вино обработено на овој начин: 250 мг/л
Лимонска киселина		Максимална содржина на вино обработено на овој начин: 1 г/л
Мета-винска киселина		100 мг/л
Бакар сулфат		1 г/хл под услов содржината на бакар во производот обработен на овој начин да не надминува 1 мг/л
Јаглен за енолошка употреба	100 г сува тежина на хл	100 г сува тежина на хл
Хранливи соли: диамониум фосфат или амониум сулфат	1 г/л (изразено во сол (*))	0,3 г/л (изразено во сол) за подготовка на пенливо вино
Амониум сулфит или амониум бисулфит	0,2 г/л (изразено во сол(*))	
Фактори за раст: тиамин во форма на тиамин хидрохлорид	0,6 мг/л (изразено во тиамин)	0.6 мг/л (изразено во тиамин) за производство на пенливо вино
Поливинилполипиролидон	80 г/хл	80 г/хл
Калциум тартарат		200 г/хл
Калциум фитат		8 г/хл
Лизозим	500 мг/л (**)	500 мг/л (**)

(*) Овие производи можат да се користат во комбинација, до општа граница од 1 г/л, без оглед на максималната количина утврдена погоре.

(**) Во случаи каде лизозимот е додаден и на ширата и на виното, вкупната количина не може да надмине 500 мг/л.

Прилог II

Услови за обработка со PVI/PVP кополимери

Целта на ова обработка е да се намалат прекумерно високите концентрации на метали и да се спречат недостатоците предизвикани од прекумерно високата содржина како што е заматеноста поради наталожување на железен фосфат во виното, преку додавање на кополимери кои ги апсорбираат овие метали.

Услови

-Додадените кополимери треба да се отстранат со филтрирање во рок од два дена по нивното додавање во виното, земајќи го во предвид принципот на претпазливост.

-Во случај на шира, кополимерите треба да се додадат не порано од два дена пред филтрирање. Обработка да се врши со надзор на енолог или квалификуван техничар.

Критериуми за чистина за поливинилполипирилодон

Поливинилполипирилодон (ПВП) е статистички мрежен полимер на [1-(2-окси-1-пирилодинилетилен). Се произведува со полимеризирање N-винил-2 пирилодон во присуство на катализатор, што може да биде или натриум хлорид или N, N – дивинилимидазолидон.

Карактеристики

Светол прав, бел до кремасто обоен.

Нерастворлив во вода и органски раствори.

Нерастворлив во јаки минерални киселини и алкали.

Проби**1.Губиток при сушење**

Помалку од 5 % во следниве услови:

Се става 2 г ПВП во сад од силициум диоксид со дијаметар од 70 мм; се суши во печка на 100 до 105 °C шест часа. Се остава да се олади во ексикатор и се мери.

Забелешка: максималните количини утврдени подолу се однесуваат на сувата тежина.

2.Пепел

Тежина на пепелта помалку од 0.5 % во следниве услови:

Постепено претворете го во пепел остатокот од проба 1, без да се надминат 500-550 °C и измерете.

3.Арсен

Помалку од два дела на милион под следниве услови:

Подготовка за тестирање на производот:

Се става 0,5 г ПВП во тркалезна колба од боросиликатно стакло ставено на диск со отвор на средина, со наведното грло. Се додаваат 5 мл чиста сулфурна киселина (AP квалитет) и 10 мл чиста азотна киселина, и постепено се загрева. Кога смесата ќе почне да станува кафеава, се додава мало количество азотна киселина и се продолжува со загревањето. Загревањето продолжува се додека течноста не стане безбојна и додека колбата не се исполни со пареа од SO₃. Се остава да се олади, се става во 10 мл вода и повторно се загрева за да се отстрани азотната пареа се додека не се добие бела пареа. Оваа постапка се повторува двапати. Третиот пат, се остава да зоврие неколку секунди, се лади и се додава вода додека не се добијат 40 мл.

Прилог III

Услови за калциум тартарат

Подрачје на примена

Калциум тартаратот му се додава на виното како технолошки адитив за да се забрза таложењето на винскиот камен и да се олесни тартаратната стабилизација на виното со намалување на финалните концентрации на калиум водород тартарат и калциум тартарат.

Услови

- Максималната доза е утврдена во Прилог I од овој правилник;
- Таму каде се додава калциум тартарат, виното мора да се измеша и да се олади, а формираните кристали мора да се издвојат со физички процеси.

Прилог IV

Максимални резидуални количини на одредени супстанции

СУПСТАНЦИЈА	МАКСИМАЛНА ПРИМЕНЕТА КОЛИЧИНА	МАКСИМАЛНА РЕЗИДУАЛНА КОЛИЧИНА ВО ВИНОТО
Сулфати		Општо правило: 1 гр/л (во калиум сулфати) 1,5 гр/л за вина одлежани во буриња најмалку две години, за засладени вина или вина со додавање алкохол или ракија 2 гр/л за природно слатки вина или вина со додавање концентрирана шира 2,5 гр/л за вина добиени со чување на фин вински талог (квасец)
Флуорид		1,0 мг/л освен во случај на одобрена обработка со "криолит": 3.0 мг/л
Бром		Максимум 1.0 мг/л (вкупно); По исклучок повеќе за вина што потекнуваат од солена почва
Бор		80 мг/л (борна киселина)
Олово		0,20 мг/л
Цинк		5 мг/л
Бакар		1.0 мг/л
Кадмиум		0,01 мг/л
Арсен		0,2 мг/л
Натриум		60 мг/л По исклучок повеќе за посебни лозови насади
Малвидол дигликозид (за откривање на хибриди)		15 мг/л
Гума арабика	0,3 гр/л	
Метанол		300 мг/л (црвени вина), 150 мг/л (бело и розе)
Ди-етил гликол		10 мг/л
Етил гликол		10 мг/л
Охратоксин А (ОТА)		Во микрограми/kg: 2.0 за - вино (бело, розе и црвено), - сок од грозје, - концентриран сок од грозје, шира и концентрирана шира за директна широка потрошувачка

Прилог V

Услови за бета глуканаза

1. Меѓународен код за бета-глуканаза: E.C. 3-2-1-58
2. Хидролиза на бета-глуканаза (што ја разложува гликозата на *Botrytis cinerea*)
3. Потекло: *Trichoderma harzianum*
4. Подрачје на примена: разложување на бета-глуканазата присутна во вината, посебно онаа што е добиена од грозје нападнато од *Botrytis cinerea*
5. Максимална доза: 3 г ензимски препарат што содржи 25 % вкупни органски цврсти материи (ВОЦМ) на хектолитар
6. Спецификации за хемиска и микробиолошка чистина

Губиток при сушење	Помалку од 10 %
Тешки метали	Помалку од 30 ppm
Pb:	Помалку од 10 ppm
As:	Помалку од 3 ppm
Вкупно колиформи	Отсуствуваат
<i>Escherichia coli</i>	Отсуствува во примерок од 25 г
<i>Salmonella</i> spp.	Отсуствува во примерок од 25 г
Аеробен број:	Помалку од 5×10^4 клетки/г

Прилог VI

Млечно- киселински бактерии**Услови**

Млечно-киселинските бактерии, чија употреба е утврдена во член (8) од овој правилник, мора да припаѓаат на родовите *Leuconostoc*, *Lactobacillus* и/или *Pediococcus*. Тие ја претвораат јаболковата киселина во ширата или виното во млечна киселина и не влијаат врз вкусот. Мора да бидат изолирани од грозјето, ширата, виното или производите што се добиваат од грозје. Името на родот и видот и ознаката за вариететот се наведуваат на етикетата, заедно со потеклото и одгледувачот на вариететот. Мора да се добие претходно одобрение за генетско манипулирање со млечни бактерии.

Состојба

Мора да се користат во течна или замрзната состојба или како прав добиен со лиофилизација, во чиста или поврзана култура.

Неподвижни бактерии

Медиумот-носител за подготовка на неподвижни млечно-киселински бактерии мора да биде инертен и неговата употреба мора да биде дозволена при производството на вино.

Контроли**Хемиска контрола**

Истите услови што се однесуваат на тестираните супстанции како и во другите енолошки препарати, а посебно тешки метали.

Микробиолошка контрола

- Нивото на регенеративни млечно-киселински бактерии е 10^8 /г или 10^7 /мл или повеќе;
- Нивото на млечно-киселински бактерии на вид што се разликува од назначениот вариет или вариетети е пониско од 0,01 % од вкупните регенеративни млечно-киселински бактерии;
- Нивото на аеробни бактерии е пониско од 10^3 на грам прав или на милилитар;
- Вкупната содржина на квасец е помала од 10^3 на грам прав или на милилитар;
- Содржината на мувла е помала од 10^3 на грам прав или на милилитар;

Адитиви

Адитивите што се користат при подготовка на културата или при реактивирање на млечно-киселинските бактерии мора да бидат супстанции што е дозволено да се употребуваат во храна, а тоа мора да биде наведено на етикетата.

Датум на производство

Производителот го има означено датумот кога производот ја напуштил фабриката и рокот на употреба.

Употреба

Производителот дава упатство за употреба или метод за реактивирање.

Чување

Условите за чување се јасно означени на етикетата.

Методи на анализа

- Млечно-киселински бактерии се медиум А (1), Б (2) или Ц (3) со методот на користење за видот, како што е наведено од страна на производителот;

- Аеробни бактерии: Васто-Agar медиум;
- Квасци: медиум Молтвикерам;
- Мувла: Молтвикерам или Чапек медиум.

Медиум А	
Екстракт од квасец	5 г
Екстракт од месо	10 г
Трипсик пептон	15 г
Содиум ацетат	5 г
Амониумцитрат	2 г
Твин 80	1 г
Манган сулфат	0,050 г
Магнезиум сулфат	20 г
Гликоза	20 г
Вода	1,000 мл
pH	4,8
Медиум Б	
Сок од домати	250 мл
Екстракт од Дифко квасец	5 г
Пептон	5 г
Л-јаболкова киселина	3 г
Твин 80	1 капка
Манган сулфат	0,050 г
Магнезиум сулфат	0,200 г
Вода	1,000 мл
pH	4,8
Медиум Ц	
Гликоза	5 г
Триптон Дифко	2 г
Пептон Дифко	5 г
Екстракт од црн дроб	1 г
Твин 80	0,05 г
Сок од домати растворен 4,2 пати со Ватман бр. 1	1,000 мл
pH	5,5

Прилог VII

Услови за лизозим**Подрачје на примена**

Лизозимот може да се додаде на ширата, ширата во ферментација и виното заради контрола на растот и активноста на бактериите одговорни за јаболкова и млечна ферментација на овие производи.

Услови

- Максималната доза е утврдена во Прилог I од овој правилник.

Прилог VIII

Определување на губитокот органска материја од јоно-изменувачките смоли**1.Обем и подрачје на примена**

Методот опишан во овој Прилог го определува губитокот на органска материја од јоно-изменувачките смоли.

2.Дефиниција

Губиток од органска материја од јоно-изменувачките смоли. Губитокот на органска материја се определува според методот наведен во ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 од овој Прилог.

3.Принцип

Растворливите материји што се екстрахираат се пропуштаат низ подготвените смоли, и тежината на органската материја се определува гравиметриски.

4.Реагенси

Сите реагенси треба да поседуваат аналитички својства.

Растворливи материји што се екстрахираат се:

- 4.1. Дестилирана вода или дејонизирана вода со еднаква чистина;
- 4.2. Етанол, 15 % в/в. Се подготвува со мешање на 16 дела апсолутен етанол со 85 делови вода (4.1 1);
- 4.3. Оцетна киселина, 5 % м/м. Се подготвува со мешање 5 дела глацијална оцетна киселина со 95 дела вода (4.1).

5.Апарат

- 5.1. Хроматографски колони со размена на јони;
- 5.2. Цилиндри за мерење, капацитет 2 л;
- 5.3. Садови за испарување што можат да издржат на температура од 850 °C во печка за жарење;
- 5.4. Печка за сушење, термостатички контролирана на $105 \pm 2^{\circ}\text{C}$;
- 5.5. Печка за жарење, термостатички контролирана на $850 \pm 25^{\circ}\text{C}$;
- 5.6. Аналитичка рамнотежа, точно на 0,1 мг;
- 5.7. Испарувач, вжештена плоча или инфрацрвен испарувач.

6.Процедура

6.1 На секоја од трите одделни хроматографски колони со размена на јони (5.1), се додава 50 мл смола со размена на јони за таа да се тестира, измие, и обработи во согласност со упатствата од производителот за подготовка на смоли за употреба со храна.

6.2 За анјонски смоли, се пропуштаат одделно трите растворливи материи што се екстрахираат (4.1, 4.2, и 4.3), и тоа низ подготвените колони (6.1) со стапка на проток од 350 до 450 мл/час. Отстранете го првиот литар филтрат во секој од случаите и соберете ги следните два литра во цилиндри за мерење (5.2). За катјонските смоли, пропуштете ги само растворливите материи 4.1 и 4.2 низ колоните подготвени за оваа намена.

6.3 Трите филтрати се испаруваат врз вжештената плоча или со инфрацрвен испарувач (5.7) во одделни садови за испарување (5.3) што биле претходно исчистени и измерени (мО). Садовите се ставаат во печка (5.4) и се сушат до постојана тежина (мл).

6.4 По запишувањето на постојаната тежина (6.3), садот за испарување се става во печка за жареење (5.5), и се претвора во прав до постојаната тежина (м2).

6.5 Се пресметува екстрахираната органска материја (7.1). Доколку резултатот е поголем од 1 мг/л, се извршува празен тест на реагенсите и повторно се пресметува тежината на извлечената органска материја. Празниот тест треба да се изврши со повторување на деловите 6.3 и 6.4 со користење два литра од растворливата материја што се екстрахира, за да се добијат тежините м3 и м4 во деловите 6.3 и 6.4.

7.Изразување на резултатите

7.1 Формула и пресметување на резултатите

Органските материи екстрахирани од смоли со размена на јони, во мг/л, се дадени со: 500 (м1-м2) каде м1 и м2 се изразени во грамови. Поправената тежина (мг/л) на органски материи екстрахирани од смоли со размена на јони е зададена со: 500 (м1 - м2 - м3+ м4), каде м1, м2, м3 и м4 се изразени во грамови.

7.2 Разликата во резултатите помеѓу две паралелни одредувања извршени врз ист примерок не смее да надмине 0,2 мг/л.

Прилог IX

Услови за обработка со електродијализа

Целта е да се добие тартаратна стабилност на виното во поглед на калиум кисел тартарат и калциум тартарат (и други калциумски соли) со екстрахирање јони при втора сатурација на вино под дејство на електрично поле и со користење мембрани што се пропустливи на анјони или пропустливи на катјони.

1. Услови во поглед на мембраната

1.1 Мембраните се распоредуваат наизменично во 'филтер-прес' тип на систем или кој било друг соодветен систем што ќе ги разграничи одделите за обработка (виното) и концентрација (отпадните води).

1.2 Мембраните пропустливи на катјони екстрахираат само катјони, посебно од К и Са.

1.3 Мембраните пропустливи на анјони пропуштаат само анјони, посебно анјони од тартарат.

1.4 Мембраните не ги изменуваат премногу физичко-хемискиот состав и сетилните карактеристики на виното. Мора да ги задоволуваат следниве услови:

- Добиени се според добрата производствена пракса од супстанции одобрени за производство на пластични материјали кои доаѓаат во контакт со храна;

- Корисникот на опремата за електродијализа покажува дека користените мембрани ги задоволуваат горенаведените услови, и дека секоја замена е извршена од страна на овластени лица;

- Не ослободуваат ниту една супстанција во количини што го загрозуваат човечкото здравје или влијаат врз вкусот и мирисот на храната;

- Нивната употреба не предизвика интеракции меѓу нивните составни делови и виното, што може да резултира со формирање нови соединенија што можат да бидат отровни во обработениот производ.

Стабилноста на мембраните со свежа електродијализа се определува со користење симулант за репродукција на физичко-хемискиот состав на виното за испитување на можната миграција од нив на одредени супстанции.

Се препорачува следниов експерименталниот метод:

Симулантот е раствор од вода и алкохол буфериран на рН вредноста и спроводливоста на виното. Составот му е следниов:

- апсолутен етанол: 11 л ;

- калиумводороден тартарат: 380 г;

- калиумхлорид: 60 г;

- концентрирана сулфурна киселина: 5 мл;

- дестилирана вода: за да се направат 100 литри.

Овој раствор се користи за тестови за миграција со затворено кружење на ќелија за електродијализа, под напон (1 волт/ќелија), врз основа на 50 л/м² на анјонски и катјонски мембрани додека не се постигне 50 % деминерализација на растворот.

Кружењето на суспензијата започнува со 5 г/л на раствор од калиум хлорид.

Супстанциите за миграција се тестираат и во симулантот и во суспензијата.

Органските молекули што влегуваат во составот на мембраната и што се подложни на миграција во третиралиот раствор ќе бидат одредени. Посебна детерминација се врши за секоја од овие состојки од страна на овластена лабораторија. Содржината на сите детерминирани соединенија во симулантот мора да биде помалку од 50 г/л.

Општите правила за контрола на материјалите што доаѓаат во контакт со храна се применуваат и на овие мембрани.

2. Услови за користење на мембраната

Парот мембрани се формулирани на начин што ги задоволува следниве услови:

- рН редукцијата на виното не треба да биде повеќе од 0,3 рН единици;

- редукцијата на испарливата киселост треба да биде помалку од 0,12 г/л (2 меq изразени како оцетна киселина);

- обработката не смее да влијае врз не јонските состојки на виното, посебно полифенолите и полисахаридите;
 - дифузијата на мали молекули како што е етанолот е намалена и не предизвика намалување на јачината на алкохолот за повеќе од 0,1 % вол;
 - мембраните се чуваат и чистат со одобрени методи со супстанции одобрени за употреба во подготовката на храна;
 - мембраните се обележуваат за да може да се провери измената во ќелијата;
 - опремата треба да функционира со користење на командниот и контролниот механизам, при што ќе се земе предвид посебната нестабилност на секое вино само за да се елиминира втората сатурација на калиумводородниот тартарат и калциумските соли;
 - обработката се извршува на одговорност на енологот или квалификуваниот техничар.
- Обработката се внесува во евиденција согласно членот 23 од овој правилник.

Прилог X

Услови за уреаза

1. Меѓународен код за уреаза: EC 3-5-1-5, CAS No 9002-13-5;
2. Активност: активност на уреазата (активна на кисела pH), уреата се разложува на амонијак и јаглерод диоксид. Наведената активност не е помалку од 5 единици/мг, при што една единица се дефинира како износ што создава еден μ мол на амонијак по минута на 37 °C од уреа 5 г/л на pH вредност 4.
3. Потекло: *Lactobacillus fermentum*
4. Подрачје на примена: разложување на уреата што е присутна во виното наменето за продолжено одлежување, каде неговата почетна концентрација на уреа е повисока од 1 мг/л.
5. Максимална количина што може да се употреби: 75 мг ензимски препарат по литар на обработено вино, што не надминува 375 единици уреаза по литар вино. По обработката, целата активност на резидуалниот ензим мора да се елиминира со филтрирањето на виното. (големина на порите 1 μ m)
6. Спецификации за хемиска и микробиолошка чистина:

Губиток при сушење	Помалку од 10 %
Тешки метали	Помалку од 30 ppm
Олово	Помалку од 10 ppm
Арсен	Помалку од 2 ppm
Вкупно колиформи	Отсуствуваат
<i>Salmonella</i> spp.	Отсуствува во примерок од 25 г
Аеробен број:	Помалку од 5×10^4 клетки/г

Прилог XI

Критериуми за употреба на парчиња дабово дрво

Парчиња на дабово дрво се користат во винарството и при стареење на виното, вклучувајќи ја и ферментацијата а свежо грозје и гроздова шира со цел да се пренесат одредени карактеристики на дабовото дрво во виното. Парчињата од дабово дрво треба да доаѓаат од од род: *Quercus*.

Тие можат да бидат оставени во нивната природна состојба или да се загреани на ниска, средна или висока температура, но, да не бидат согорени, вклучувајќи површинско согорување, ниту пак да бидат јагленосани и трошливи на допир. Осве што можат да бидат загреани, парчињата од дабово дрво не треба да имаат хемиски, ензимски или физички процес. Во производот може да се додаде со цел да се зголеми нивната природна арома или износот на нивните екстрахирани фенолни соединенија.

Означување

На означувањето на дабовото дрво треба да спомене потеклото на ботаничките видови на дабови и висината на секое загревање, условите за чување и безбедносните мерки на претпазливост.

Димензии

Димензиите на честичките од дрво треба да бидат такви за да можат да се задржуваат најмалку 95% во тежина од 2 мм мрежест филтер (мрежа бр. 9).

Чистота

Парчињата од дабово дрво не треба да испуштаат субстанции во концентрации кои се штетни за здравјето.

Прилог XII

Употреба на диметилдикарбонат

Диметилдикарбонат може да се додаде во вино за следнава цел:

-микробиолошка стабилност на флаширано вино кое содржи шеќер Што може да ферментира.

Услови

-Додавањето треба да се врши кратко време пред флаширањето, определена како ставање на соодветниот производ за трговски цели во садови со капацитет што не надминува 60 литри.

-Обработката може да се применува само кај вина кои содржат количество на шеќер кое не помало од 5 грами/лиатар.

-Употребениот производ треба да одговара на критериумите за чистота.

Прилог XIII

Услови за делумна деалкохолизација на вино

Целта на ова обработка е да се произведе делумно деалкохолизирано вино преку стстранување на дел од алкохолот (етанол) во рамките на употребата на техниките за физичко одделување.

Услови

- Обработените вина не треба да имаат органолептички недостатоци и треба да бидат погодни за директна потрошувачка.
- Неможе да се врши одстранување на алкохолот од виното доколку една од дејностите на збогатување, утврдени во член 23 од овој правилник, била применета кај еден од винските производи кои се употребуваат при подготовка на соодветното вино.
- Намалувањето на вистинската јачина по волуме неможе да надмине 2% вол., а вистинската алкохолна јачина по волумен на крајниот производ треба да се усогласи со она што е дефинирано во Законот за виното.
- Обработката се извршува на одговореност на енолог или квалификуван техничар.

Прилог XIV

Карактеристики на неутралниот алкохол што може се додаде на ликерските вина

1. **Органолептички карактеристики:** не е забележлив туѓ вкус во суровините.
2. **Минимална јачина на алкохол по волумен:** 96 %
3. **Максимални вредности на резидуалните елементи:**
 - вкупна киселост изразена во грамови оцетна киселина по хл алкохол на 100 % волумен: 1,5
 - **естери**
Изразени во грамови етил ацетат по хл алкохол на 100 % волумен: 1,3
 - **алдехиди** изразени во грамови ацеталдехид по хл алкохол на 100 % волумен: 0,5
 - **виши алкохоли** изразени во грамови 2-метилпропанол-1 по хл алкохол на 100 % волумен: 0,5
 - **метанол** изразен во грамови по хл алкохол на 100 % волумен: 50
 - **сув екстракт** изразен во грамови по хл алкохол на 100 % волумен: 1,5
 - **испарливи бази што содржат азот** изразени во грамови азот по хл алкохол на 100 % волумен: 0,1
 - **фурфурал:** незабележлив.

Прилог XV

Карактеристики на винскиот дестилат или дестилатот од суво грозје што може да се додаде на ликерските вина

Органолептички карактеристики	Нема туѓ вкус во суровините
Јачина на алкохол по волумен: минимална максимална	52 % 86 %
Вкупна количина на испарливи супстанции освен етил алкохол и метил алкохол	125 г/хл алкохол или повеќе на 100 % волумен
Максимална содржина на метил алкохол	<200 г/хл алкохол на 100 % Волумен

Прилог XVI

**Листа на ликерски вина чие производство опфаќа примена на посебни правила
Празно**

(1*) Со Правилникот за производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храна се врши усогласување со: Регулативата на Европскиот Парламент и на советот (ЕЗ) бр.1935/2004 од 27 октомври 2004 година за производите и материјалите наменети да дојдат во контакт со храна и укинување и Директивите 80/590/ЕЕЗ и 89/109/ЕЕЗ, број 32004P1935; Регулативата (ЕЗ) бр.450/2009 И Комисијата од 24 мај 2009 година за активни и интелигентни производи и материјали наменети да дојдат во контакт со храна, број 32009P0450; Регулативата (ЕЗ) бр. 1895/2005 на Комисијата од 18 ноември 2005 година за ограничување на употребата на определени епоксидни деривати кај производи и материјали наменети да дојдат во контакт со храна, број 32005P1895; Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 372/2007 од 2 април 2007 за транзиционите граници за миграција на пластификатори на капаци и дифтунгзи наменети да дојдат во контакт со храна; Директива на Советот 84/500/ЕЕЗ од 15 октомври 1984 година за приближување на законите на земјите-членки за керамички материјали наменети да дојдат во контакт со храна, број 31984L0500; Директива на Комисијата 93/10 /ЕЕЗ од 15 март 1993 за производи и материјали направени од регенериран целулозен филм наменети да дојдат во контакт со храна, број 31993L0010; Директива на Комисијата 93/11/ЕЕЗ од 15 март 1993 година за испуштањето на Н -нитрозамините и Н - нитрозните супстанции од еластомерни или гумени цуцли и лажалки, број 31993L0011; Директива на Комисијата 2002/72/ЕЗ од 6 август 2001 година за пластични предмети и материјали кои се наменети да дојдат во контакт со храна, број 32002L0072; Директива на советот 78/142/ЕЕЗ од 30 јануари 1978 година за приближување на законите на земјите-членки што се однесуваат на производи и материјали кои содржат винилхлорид мономер и се наменети да дојдат во контакт со храна, број 31978L0142; Директива на комисијата 2004/14 ЕЗ од 29 јануари 2004 година за изменување на Директивата 93/10/ЕЕЗ за производи и материјали направени од регенериран целулозен филм наменети да дојдат во контакт со храна, број 32004L0014; Директива на Советот 82/711/ЕЕЗ од 18 октомври 1982 година за утврдување на основните правила неопходни за тестирање на миграцијата на состојките на пластичните производи и материјали наменети да дојдат во контакт со храна, број 31982L0711; Директива на Советот од 19 декември 1985 година 85/572/ЕЕЗ за утврдување на списокот на симуланти што треба да се користат за испитување на миграцијата на состојките на пластични производи И материјали наменети да дојдат во контакт со храна, број 32007L0042; Директива на Комисијата 80/766/ЕЕЗ од 8 јули 1980 за методот на Заедницата за анализа од официјалните контроли за нивото на винил хлорид мономерот во производи и материјали кои се наменети да дојдат во контакт со храна, број 31980L0766; Директива на Комисијата 81/432/ЕЕЗ од април 1981 година за методот на Заедницата за анализи од официјалните конторли на винил хлорид ослободен од производи и материјали во храна, број 3198L0432.

(2*) Со Правилникот за производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храна се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) со бр. 606/2009 за утврдување на некои детални правила за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) со бр. 479/2008 во однос на категориите на производи од винова лоза, енолошките практики и применливите ограничувања.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**520.**

Врз основа на член 190 и член 189-а став 2 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011) и врз основа на член 1 став 8 и член 2 став 6 од Законот за дополнување на Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 18-01-2012 година донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА ВО СЛУЧАЈ НА МОЛЧЕЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за донесување одлука во случај на молчење на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во натамошниот текст: Комисијата) се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување одлука во случај на молчење на Комисијата односно ненавремено одлучување во роковите утврдени со Законот за хартии од вредност и со Законот за девизното работење (во натамошниот текст: правилник).

Член 2

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање за донесување одлука во случај на молчење на Комисијата БМ-КХВРМ“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот е со формат А4 кој содржи: во горниот лев агол: називот на Комисијата, предмет (се наведува целиот назив на предметот) и датум на поднесување на барањето, во средишниот дел: назив на барањето, име и презиме односно назив на подносителот на барањето, адреса на живеење односно седиште на подносителот на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис/печат на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 4

Со влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за донесување одлука во случај на молчење на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 162/2011).

Број 03-150/1
20 јануари 2012 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

ОБРАЗЕЦ:БМ-КХВРМ

ДО: КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РМ
- за архива (писарница)

Предмет:

<u>Барање за добивање на одобрение -</u>
<u>Барање за добивање на согласност -</u>
<u>Барање за добивање на претходна согласност -</u>
<u>Барање за добивање на дозвола -</u>
<u>Барање за обновување на дозвола -</u>

Датум на поднесување на барањето: _____ година

**БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА ВО СЛУЧАЈ НА МОЛЧЕЊЕ НА
КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

(име и презиме/назив на подносителот на барањето)

(адреса на живеење/седиште на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Поради ненавремено одлучување на Комисијата за хартии од вредност на РМ по горенаведениот предмет, барам од Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на РМ во рок од 5 работни дена од денот на приемот на ова барање да закаже седница на Комисијата на која ќе се одлучува по предметот оформен по барањето, кое повторно во копија ви го доставувам.

Со почит,

(потпис/печат)

Напомена: Барањето се пополнува од страна на подносителот со печатни кирилични букви, уредно и читливо, без какви било корекции на истото.

521.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008, бр. 57/2010 и бр. 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје од 09.01.2012 година, на седницата одржана на ден 18.1.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - трета емисија на 15.300 обични акции во вкупна вредност од 153.000 евра, односно 9.410.647,50 денари според средниот курс на Народната Банка на Република Македонија објавен на денот пред донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 03-078 од 19.12.2011 година за зголемување на основната главнина на КД Фондови АД Скопје со влогови, со издавање на нови акции од трета емисија по пат на приватна понуда, донесена од Собранието на акционери на Друштвото.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 07-1 Комисија за хартии од вредност
18 јануари 2012 година Претседател,
Скопје **Марина Накева-Кавракова, с.р.**

522.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008, бр. 57/2010 и бр. 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје поднесено на ден 13.1.2012 година, на седницата одржана на ден 27.1.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - деветнаесетта емисија на 184.200 обични акции со вкупен износ на емисијата од 921.000.000 денари, согласно Одлуката бр. 478/2 за зголемување на почетниот капитал (основната главнина) на банката со емисија на обични акции по пат на приватна понуда-ХИХ-та (деветнаесетта) емисија, донесена од Собранието на акционери на Банката на ден 12.01.2012 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 478/2 за зголемување на почетниот капитал (основната главнина) на банката со емисија на обични акции по пат на приватна понуда - ХИХ-та (деветнаесетта) емисија, донесена од Собранието на акционери на Банката на ден 12.01.2012 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 07-2 Комисија за хартии од вредност
27 јануари 2012 година Претседател,
Скопје **Марина Накева-Кавракова, с.р.**

523.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 6 и член 10 став 1 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број 12/2009, бр. 67/2010 и бр. 24/2011), постапувајќи по Барањето бр. УП1 08-101 од 18.11.2011 година од Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје за добивање одобрение за вршење работи на Управување со средства за сметка на индивидуален клиент и инвестиционо советување, на седницата одржана на ден 18.1.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЦМЕНТ АД СКОПЈЕ**

1. Во точка 3 од изреката на решението за добивање одобрение за основање на друштво за управување со фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје број 07-1504/5 од 02.07.2007 година објавено во Службен весник на РМ број 95/2007 се додаваат две нови алинеи кои гласат:

- „управување со средства за сметка на индивидуален клиент – сопственик на портфолио“ и
- „работи на инвестиционо советување“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-101 Комисија за хартии од вредност
18 јануари 2012 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

524.

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр.95/05, бр.25/07, 07/08, 57/10 и 135/11) постапувајќи по Барањето на брокерската кука Поштел брокер АД Скопје бр. 08-УП1- 106 од 19.12.2011 година на седницата одржана на ден 18.1.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Ѓорѓи Палевски, дипломиран економист, за директор на брокерската кука Поштел брокер АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Ѓорѓи Палевски за директор на брокерската кука Поштел брокер АД Скопје, се дава за период од (4) четири години, согласно на Одлука бр.215 од 14.12.2011 година донесена од страна на Собранието на акционери на брокерската кука Поштел брокер АД Скопје.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето Ѓорѓи Палевски од функцијата Извршен директор на брокерската кука Поштел брокер АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-УП1-106 Комисија за хартии од вредност
18 јануари 2012 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

525.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011 година), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-107 од 20.12.2011 година, на седницата одржана на ден 18.1.2012 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на Гордан Јанкуловски од Скопје, издадена со Решение бр. 07- 481/4 од 27.03.2007 година.

2. Обновената дозвола за работење на брокер на Гордан Јанкуловски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Гордан Јанкуловски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-УП1-107 Комисија за хартии од вредност
18 јануари 2012 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

526.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 152-а, член 152-б и член 152-в од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), постапувајќи по барањето на ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје број УП1 08-108 од 22-12-2011 година и дополнето на ден 29-12-2011 година, на седницата одржана на ден 18.1.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава претходна согласност на правното лице ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје со седиште на ул. 27 Март број 2 Скопје-Центар и матичен број 05538041 да стекне квалификувано учество во Македонска берза АД Скопје, односно да се стекне со акции со право на глас, кои заедно со акциите кои претходно ги поседува само и заедно со поврзаните лица претставуваат вкупен кумулативен износ кој не надминува 20% од вкупно издадените акции со право на глас од Македонска берза АД Скопје.

2. Трансакцијата за стекнување на акциите до пратот определен во точка 1 од ова решение треба да се изврши во рок од 90 календарски дена од денот на добивање на претходната согласност од Комисијата за стекнување на квалификувано учество.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во „Службен Весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-108 Комисија за хартии од вредност
18 јануари 2012 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

527.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 135/2011 и Одлука на Уставен суд на Република Македонија од 28.11.2007 година Службен весник на РМ број 146/2007), постапувајќи по Барање број УП1 08-109 од 28.12.2011 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 18.01.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Искра Костова, дипломиран економист од Скопје, за Извршен директор на брокерската кука Бро Дил АД Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр. 10, Скопје, Република Македонија.

2. Согласноста за именување на Искра Костова за Извршен директор на брокерската кука Бро Дил АД Скопје се дава за период од четири години од денот на донесување на ова Решение, согласно Одлуката број 02-123/2 од 21.12.2011 година на Одборот на директори на брокерската кука Бро Дил АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето Искра Костова од функцијата Извршен директор на брокерската кука Бро Дил АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-109 Комисија за хартии од вредност
18 јануари 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
 Марина Наќева-Кавракова, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

528.

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Вовед

Во рамките на реформата на пензискиот систем е донесен Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на РМ“ 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/07, 88/2008, 48/2009 и 50/2010) врз основа на кој е формирана Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Согласно член 46 од законот Агенцијата има својство на правно лице со јавни овластувања утврдени со овој закон, со тоа што има статут, органи на Агенцијата се управен одбор и директор, а за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија. Целта на нејзиното основање е заштита на интересите на членовите на пензиските фондови и поттикнување на развојот на капитално финансираното пензиско осигурување. Агенцијата е основана заради вршење супервизија на работењето на пензиските друштва и задолжителните и доброволните пензиски фондови. Надзор на законитоста на работењето врши Министерството за труд и социјална политика.

Надлежностите на Агенцијата се пропишани во член 47 на наведениот закон меѓу другите се следниве:

- издава, повлекува и одзема дозволи за основање на пензиски друштва и одобренија за управување со задолжителни и/или доброволни пензиски фондови;
- врши супервизија на работењето на пензиските друштва и пензиските фондови со кои тие управуваат, како и на чуварите на средствата на пензиските фондови и на странските менаџери на средства;
- го промовира, го организира и го поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско осигурување во Република Македонија, во соработка со Министерството за труд и социјална политика и ја развива свеста на јавноста за целите и принципите на пензиските друштва и на пензиски фондови;
- донесува акти согласно овој закон и согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, како и стручни упатства, прирачници и слично, во врска со капитално финансираното

пензиско осигурување и иницира донесување на прописи и други акти во врска со пензиските друштва и со пензиските фондови со кои тие управуваат.

Работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување согласно член 56 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување се финансира од надоместоците наведени во овој став, кои Агенцијата ги наплатува од пензиските друштва (односно друштвата за управување со задолжителни пензиски фондови, друштвата за управување со доброволни пензиски фондови и друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови). Во ставот (4) од истиот член на Законот е пропишано дека висината на наведените надоместоци ја утврдува Агенцијата на која согласност дава Владата на Република Македонија и истите се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“.

Во периодот на своето основање во август 2002 година, до почетокот на работењето на пензиските друштва Агенцијата се финансирала од Буџетот на Република Македонија. Од јули 2005 година до денес Агенцијата се финансира од сопствени приходи остварени по основ на надоместоци кои ги наплаќа од пензиските друштва, а кои се уредени со закон и подзаконски акти. Во текот на изминатите 6 години Агенцијата почитувајќи ги насоките на Владата на Република Македонија за намалени трошоци на јавната администрација особено внимание посвети на намалување на сопствените расходи. Оттаму секоја година, од 2005 година до денес, Агенцијата остварувала вишок на приходи кои ги пренесувала во следната година. Имајќи ги во предвид акумулираните приходи како и општата определба на Владата на Република Македонија за намалување на надоместоците кои ги наплаќаат државните институции, односно намалување на вкупните трошоци на капитално финансираното пензиско осигурување, Агенцијата секоја година го преиспитува надоместокот кој го наплаќа од пензиските друштва. Така во 2006 и 2007 година Агенцијата наплаќаше надомест од 1.5% од уплатените придонеси во пензиските фондови со кои управуваат друштвата, кој во 2008 и 2009 година беше намален на 1%, а во 2010 и 2011 година Агенцијата наплаќа надомест од 0,8%. Истиот износ се планира и за 2012 година.

Претходни години

Табела 1. Збирен приказ на приходи и расходи 2008-2010 година

	2008	2009	2010
Приходи	52.820.019,50	68.880.086,50	79.659.463,50
1. Од самофинансирачки активности во претходна година	26.765.284,50	37.384.331,50	52.440.274,50
2. Од самофинансирачки активности во тековна година	26.054.735,00	31.495.755,00	27.219.189,00
3. Планиран буџет	25.735.000,00	29.662.000,00	24.690.000,00
Расходи	15.447.129,50	16.439.812,00	18.330.907,50
1. Од сопствени приходи	15.447.129,00	16.439.812,00	18.330.907,50
% на реализација (план/ реализација на расходи)	60,00	55,42	74,2
Пренесени средства во следната година	37.384.331,50	52.440.274,50	9.204.084,00*

*Овој износ е еднаков на 15% од вкупниот остаток на 31.12.2010, согласно член 13 од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник на РМ бр. 171/2011)

График1: Структура на приходи, расходи и пренесени средства за период 2008-2010 година



Табела 2. Збирен приказ на планирани приходи и расходи заклучно со 31 декември 2011 година

	Планирани приходи и расходи со 31 декември 2011
Приходи од надомест од придонеси	28.000.000,00
Приходи од административни надоместоци	4.000.000,00
Вкупно приходи во тековна година	32.000.000,00
Пренесени средства од претходни години	9.204.084,00
Вкупно расположиви приходи	41.204.084,00
Расходи за плати	8.313.602,00
Расходи за придонеси од плати	3.081.025,00
Расходи за патувања	852.650,00
Расходи за комуналии	1.086.186,50

Расходи за материјали и ситен инвентар	179.183,00
Расходи за одржување	486.668,00
Надоместоци и наемнини	5.152.414,50
Други тековни расходи	887.022,00
Расходи за купување на опрема	600.108,00
Расходи за реконструкција и адаптација	3.110.051,00
Мебел	1.200.000,00
Расходи за нефинансиски средства	816.602,50
Вкупно расходи	25.776.512,50
Планирани средства за резервен фонд пред оданочување	15.427.571,50

Планирани приходи во 2012 година:

Месечен надомест од придонеси што Агенцијата го наплатува од пензиските друштва	31.890.000,00
Останати административни надоместоци	4.480.000,00
ВКУПНО ПРИХОДИ	36.370.000,00

Планирани расходи за 2012 година

Основни плати и придонеси	14.554.463,00
Основни плати	9.837.960,00
Основни придонеси	4.716.503,00

Ставката на основни плати и придонеси во себе ги содржи основните плати за 27 вработени (кој вклучува директор, заменик директор и 25 останати вработени), персоналниот данок, задолжителните придонеси за социјално осигурување како и придонесот за професионално заболување.

При пресметката на придонесите за задолжително социјално осигурување земени се во предвид следниве фактори;

- Придонес за ПИО 17,6%,
- Придонесот за здравствено осигурување изнесува 7,5%,
- Придонес за вработување 1,2%.
- Ставката за пресметка на придонес за професионално заболување (0.5%) останува непроменета.

Процентуално учество на ставката во вкупниот финансиски план: 44%

Патувања **1.200.000,00 денари**

Оваа ставка е намалена во однос на 2011 година бидејќи во 2011 година Агенцијата не ги искористи планираните средства за патувања. Од вкупните расходи предвидени за патувања 300.000,00 денари се за патувања во земјата, а 900.000,00 за патувања во странство.

Процентуално учество на ставката во вкупниот финансиски план: 3,6%

Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт **3.164.400,00 денари**

Во оваа ставка влегуваат:

- Комуналии **690.000 денари**
- Телефон **242.400 денари**
- Пошта **396.000 денари**
- Горива и масла **720.000 денари**
- Регистрација на возила **90.000 денари**
- Терминал Bloomberg **1.026.000 денари**

Расходите за комуналии се пресметани врз основа на реалната потрошувачка во 2011 година и коригирани за предвиденото зголемување на квадратурата, со преселбата во новите простории. Останатите износи за телефон, пошта, гориво и регистрација на возила се предвидени согласно реалната потрошувачка во 2011 година. Износот предвиден за набавка на терминалот Bloomberg се во согласност со важечката меѓународна понуда на оваа компанија.

Процентуално учество на ставката во вкупниот финансиски план: 9,7%

Материјали **350.000,00 денари**

Во оваа ставка влегуваат:

- Канцелариски материјали **300.000,00 денари**
- Претплата на списанија и весници **50.000,00 денари**

Во оваа ставка се предвидени трошоците за канцелариски материјали и претплатите за списанија и весници за 2012 година.

Процентуално учество на ставката во вкупниот финансиски план: 1%

Одржување **2.841.600,00 денари**

Во оваа ставка влегуваат:

- Поправка и сервисирање на возила **100.000,00 денари**
- Одржување на ИТ опрема **2.621.600,00 денари**
- Одржување на простории **120.000,00 денари**

Во оваа ставка се предвидени расходите за одржување на возилата на Агенцијата, одржување на хардверот како и средства за одржување на софтверот на Агенцијата (за супервизија, за сметководство, за архива). Сито така, во 2012 година Агенцијата ќе се пресели во нови простории, за што е предвидено и одржување на истите (чистење, поправки)

Процентуално учество на ставката во вкупниот финансиски план: 8,7%

Договорни услуги 2.555.467,00 денари

Во оваа ставка влегуваат:

- Закупнина	900.000,00 денари
- Изнајмување на друг простор	30.000,00 денари
- Преведувачки услуги	300.000,00 денари
- Осигурување на возила	100.000,00 денари
- Осигурување на недвижности	100.000,00 денари
- Копирање и печатење	300.000,00 денари
- Здравствени прегледи на вработени	100.000,00 денари
- Изнајмена интернет линија	370.800,00 денари
- Надомест за УО	354.667,00 денари

При пресметка на износот за закупнина за 2012 година земен е во предвид постојниот износ кој го плаќа Агенцијата за закупнина, а предвиден е само за првите 4 месеци од годината, бидејќи потоа Агенцијата ќе се пресели во сопствени простории. Под ставката изнајмување на друг простор предвидени се трошоците за изнајмување на сала за редовни и вонредни сесии за испит за агенти и изнајмување на сеф во деловна банка каде се чува back-up на базата на податоци на Агенцијата. За 2012 година предвидени се средства за преведувачки услуги за превод на подзаконски акти и извештаи. Исто така, тука се предвидени средства за осигурување на возила и недвижност. Во ставката копирање и печатење предвидени се трошоците за печатење на квартални статистички извештаи, годишниот извештај за состојбите во капитално финансирано пензиско осигурување, како и трошоци за копирање на големи количини на материјали кои се копираат надвор од Агенцијата. Ставката за изнајмена интернет линија започна да се плаќа од буџетот на Агенцијата од јуни 2010 година, а до тогаш беше обезбедена преку СПИЛ заемот од каде е иницијално набавена. Имено, Агенцијата има изнајмена Интернет линија за неограничен пристап, за што преку СПИЛ имаше склучено договор со еден од интернет провајдерите. Во износот кој се однесува на надоместоците за членови на управниот одбор предвидени се истите надоместоци од 2010 година (претседател 6300, заменик претседател 5600 и член 4900 денари) и персоналниот данок на приход на истите.

Процентуално учество на ставката во вкупниот финансиски план: 7,8%

Други расходи 3.060.000,00 денари

Во оваа ставка влегуваат:

- Членарина во меѓународни организации	310.000,00 денари
- Расходи за репрезентација	400.000,00 денари
- Котизација за семинари	1.200.000,00 денари
- Ревизија	150.000,00 денари
- Други расходи	1.000.000,00 денари

Во членарината за меѓународни организации предвиден е годишниот надоместок од 5.000 Евра за членство во ИОПС (Меѓународна организација на пензиски супервизори). Во делот на расходи за репрезентација предвидени се трошоците за бифето на Агенцијата, на ниво на реалната месечна потрошувачка во 2011 година, како и трошоци за угостителски услуги за гости на Агенцијата од земјата и од странство. Во ставката котизација за семинари во најголем дел се предвидени котизациите за ИТ курсеви (согласно планот за развој на капацитетите на ИТ одделението на Агенцијата) како и за учество на конференции во земјата и странство на останатиот дел од вработените на Агенцијата: трошоци за касата на Агенцијата од каде се покриваат дневните потреби за такси и останати помали трошоци, надомест за Македонска Берза за размена на берзански податоци и, најголем дел од средствата се предвидени за информирање на јавноста по повод 10-годишнината од постоењето на Агенцијата и организирање на регионална работилница во соработка со ИОПС.

Процентуално учество на ставката во вкупниот финансиски план: 9,4%

Возила 1.328.400,00 денари

Во оваа ставка влегува набавка на лизинг на две патнички возила со рок на отплата од 5 години. Имено, потребата од набавка на возила се должи на зголемениот обем на работа и потребата од вонтеренски контроли на филијали на територијата на Републиката како и поради фактот дека директорот и заменикот директор на Агенцијата не живеат во Скопје тие секојдневно патуваат за да дојдат на работа. Агенцијата нема функционално возило кое тие би можеле да го користат.

Процентуално учество на ставката во вкупниот финансиски план: 4 %

Опрема**1.806.377,00 денари**

Во оваа ставка влегуваат:

- Канцелариска опрема	50.000,00 денари
- Компјутерска опрема	794.000,00 денари
- Клима	196.000,00 денари
- Систем сала	716.377,00 денари
- Книги	50.000,00 денари

Во овој дел од финансискиот план предвидени се трошоците за купување на опрема и тоа: за компјутерска опрема (односно обновување на дел од застарените компјутери), останата канцелариска опрема (телефони и сл.), шест нови клима уреди и пренос на постојните во новите простории, опрема за систем сала во новите простории.

Процентуално учество на ставката во вкупниот финансиски план: 5,5 %

Мебел**300.000,00 денари**

Со оваа ставка се планираат трошоците за набавка на мебел за деловните простории кои се доделени на Агенцијата на трајно користење од страна на Владата на Република Македонија.

Во оваа ставка влегува набавка на мебел за потребите на новите простории.

Процентуално учество на ставката во вкупниот финансиски план: 0,9 %

Реконструкција на деловен простор 300.000,00 денари

Со оваа ставка се планираат трошоците за доработки во делот на реконструирањето на новите деловните простории кои се доделени на Агенцијата на трајно користење од страна на Владата на Република Македонија.

Процентуално учество на ставката во вкупниот финансиски план: 0,9 %

Компјутерски софтвер 1.388.000,00 денари


- ИСМС	113.000,00 денари
- Нов софтвер	1.275.000,00 денари

Во 2012 година ќе треба да се набави нов софтвер за деловните процеси кои ќе произлезат од ИПА проектот и секако заради воведување на ИСМС, односно систем за управување со безбедност на информациите (кој исто така е предвиден со ИПА проектот).

Процентуално учество на ставката во вкупниот финансиски план: 4%

ВКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ за 2012 година:
32.848.707,00 денари

График 2: Структура на расходи, 2012 година

**ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ**

- Вкупно планирани приходи	36.370.000,00 денари
- Вкупно планирани расходи	32.548.706,00 денари
- Очекуван остаток од тековна година (пред оданочување)	3.821.294,00 денари

Согласно член 56-а од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување доколку во текот на претходната деловна година Агенцијата оствари вишок приходи над остварените трошоци, остварениот вишок на средства се распределува во резервен фонд на Агенцијата во износ определен со финансискиот план на Агенцијата.

Бр. 02-1513/6
13 декември 2011 година
Скопје

Потпретседател
на Управниот одбор,
Хаки Фазлиу, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА 529.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош поднесено од Министерството за образование и наука на ден 04.03.2011 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 11.03.2011 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Предлог-Законот за поттикнување и помагање на технолошкиот развој претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за образование и наука при што доделувањето на истата е дозволено како помош за истражување и развој согласно дел II од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на РМ“ бр. 157/07), под услов сите идни проекти кои ќе се финансираат врз основа на Законот за поттикнување и помагање на технолошкиот развој, согласно член 13 став (1) од Законот за контрола на државната помош да се поднесуваат на дополнително одобрување до Комисијата за заштита на конкуренцијата, како индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2) од Законот за контрола на државната помош.

2. Одредбата содржана во дел IV член 19 став (1), алинеа 1) од Предлог-Законот за поттикнување и помагање на технолошкиот развој, претставува помош од мало значење (de minimis), во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

Уп. бр. 10-49
11 март 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

530.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Винербергер Дах Бетајлигунгс ГмбХ (Wienerberger Dach Beteiligungs GmbH) од една страна и ВИБРА Тондахцигел Бетајлигунгс ГмбХ (WIBRA Tondachziegel Beteiligungs GmbH) од друга страна, а поднесено од Винербергер Дах Бетајлигунгс ГмбХ Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 20.04.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Винербергер Дах Бетајлигунгс ГмбХ (Wienerberger Dach Beteiligungs GmbH) со седиште на Винерберг Сити, Винербергштрасе 11, 1100 Виена, Австрија (Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Vienna, Austria) и ВИБРА Тондахцигел Бетајлигунгс ГмбХ (WIBRA Tondachziegel Beteiligungs GmbH), со седиште на Винерберг Сити, Винербергштрасе 11, 1100 Виена, Австрија (Wienerberg City, Wienerbergstr. 11, 1100

Vienna, Austria) по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-56
20 април 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

531.

Врз основа на член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Тиккурила Оиј (Tikkurila Oyj) Финска и Зорка Колор ДООЕЛ Скопје, а поднесено од Тиккурила Оиј Финска, преку полномошник Адвокат Леонид Ристев од Битола, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 17.06.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Тиккурила Оиј (Tikkurila Oyj) со регистрирано седиште на поштенски фах 53, Куинкааланте 1, 01301 Вантаа, Финска (P.O. Box 53, Kuninkaallantie 1, 01301 Vantaa, Finland) и Зорка Колор ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на Ул. Перо Наков бб Скопје Македонија, преку стекнување на контрола во Зорка Колор ДООЕЛ Скопје од страна на Тиккурила Оиј, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се утврдува дека обврските за неконкурирање содржани во точките 24.1, 24.2 и 24.3 од Рамковниот договор за купување на средства склучен помеѓу Тиккурила Оиј и Зорка Колор ДООЕЛ Скопје, се ограничувања директно поврзани и неопходни за спроведувањето на периодот на условна заработка (earn-out), во смисла на член 25 од Законот за заштита на конкуренцијата.

3. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-63
17 јуни 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

532.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Нектар доо Бачка Паланка (Nectar doo Baska Palanka) и Фруктал Живилска индустрија дд Словенија (Fructal Zivilska Industrija dd), а поднесено од Нектар доо Бачка Паланка (Nectar doo Baska Palanka), преку полномошник Адвокат Татјана Поповски Булоски од адвокатско друштво Поленак од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 13.10.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Нектар доо Бачка Паланка (Nectar doo Baska Palanka) со регистрирано седиште на ул. Новосадски пут бр. 9, 21400 Бачка Паланка, Србија и Фруктал Живилска индустрија дд Словенија (Fructal Zivilska Industrija dd) со регистрирано седиште на ул. Товарнишка Цеста бр. 7, 5270 Ајдовшчина, Словенија, преку купопродажба на акции во Фруктал Живилска индустрија дд Словенија од страна на Нектар доо Бачка Паланка, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-73
13 октомври 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

533.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Ацибадем Саглик Хизметлери ве Тицарет А.Ш. (Acibadem Saglik Hizmetleri ve Ticaret A.S.) од една страна и Приватна здравствена установа во мешовита сопственост – Клиничка болница СИСТИНА Скопје и Друштво за трговија и услуги за медицинска опрема Ацибадем Систина Медикал Компани ДООЕЛ Скопје од друга страна, а поднесено заеднички од Ацибадем Саглик Хизметлери ве Тицарет А.Ш. и Друштво за производство, трговија и услуги Орка Холдинг АД Скопје Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 13.10.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Ацибадем Саглик Хизметлери ве Тицарет А.Ш. (Acibadem Saglik Hizmetleri ve Ticaret A.S.) со деловно седиште на Текин Сокак бр.8, Кадикой, Истанбул, Турција (Tekin Sokak No.8 Kadikoy, Istanbul, Turkey) од една страна и Приватна здравствена установа во мешовита сопственост – Клиничка болница СИСТИНА Скопје со седиште на ул. Скупи бр.5а Скопје и Друштво за трговија и услуги за медицинска опрема Ацибадем Систина Медикал Компани ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Скупи бр.5а Скопје од друга страна по основ на купопродажба на удели иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-74
13 октомври 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

534.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Алфа Банка АД Атина Грција и ЕФГ Еуробанк Ергасиас АД Атина Грција, а поднесено од Алфа Банка АД Атина Грција, преку полномошник Адвокат Александра Арсоска од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 22.11.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Алфа Банка АД Атина Грција со регистрирано седиште на ул. Стадиу бр. 40 Атина, Грција и ЕФГ Еуробанк Ергасиас АД Атина Грција со регистрирано седиште на ул. Отонос бр. 8, Атина, Грција, преку спојување односно припојување на ЕФГ Еуробанк Ергасиас АД Атина кон Алфа Банка АД Атина, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-75

22 ноември 2011 година

Скопје

Претседател,

Чедомир Краљевски, с.р.**535.**

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 139/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу COCA-COLA BEVERAGES HOLDINGS II B.V. и Brau Union AG од една страна и ПИВАРА АД СКОПЈЕ, од друга страна, а поднесено заеднички од COCA-COLA BEVERAGES HOLDINGS II B.V. и Brau Union AG, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 06.12.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу КОКА – КОЛА БЕВЕРАГЕС ХОЛДИНГС II Б.В. (COCA-COLA BEVERAGES HOLDINGS II B.V.) со седиште на Наритавег 165, 1043 БВ, Амстердам, Холандија

(Naritaweg 165, 1043 BW, Amsterdam, Netherland) и Брау Унион АГ (Brau Union AG), со седиште на ул. Пошахестр. 35, 4020 Линц (Poschachestr. 35, 4020 Linz), од една страна и ПИВАРА АД СКОПЈЕ, со седиште на Ул. 808 бр.12, 1000 Скопје, Република Македонија од друга страна по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-76

6 декември 2011 година

Скопје

Претседател,

Чедомир Краљевски, с.р.**536.**

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје и Друштво за производство на електрична енергија, компјутерски и софтверски услуги АЛБНОР КОМПАНИ ДООЕЛ Тетово, а поднесено од ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, преку полномошник Константин Цветанов, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 09.12.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу помеѓу ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со регистрирано седиште на ул. 11 Октомври бр. 9 Скопје и Друштво за производство на електрична енергија, компјутерски и софтверски услуги АЛБНОР КОМПАНИ ДООЕЛ Тетово со регистрирано седиште

на ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово, преку стекнување на контрола во Друштво за производство на електрична енергија, компјутерски и софтверски услуги АЛБНОР КОМПАНИ ДООЕЛ Тетово од страна на ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-78

9 декември 2011 година

Скопје

Претседател,

Чедомир Краљевски, с.р.**537.**

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Куанмах, Австрија (Quanmax, Austria) и Гросо Холдинг Компанија мбХ, Австрија (Grosso, Austria) од една страна и С&Т Интегративни Системи и Технолошка Дистрибуција АГ, Австрија (S&T System Integration & Technology Distribution AG, Austria) од друга страна, а поднесено од СиТ (S&T) Македонија Друштво за Информациски Решенија и Услуги ДООЕЛ, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 14.12.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Куанмах (Quanmax), со главно седиште на адреса Индустриезеиле 35, 4021 Линз, Австрија (Industriezeile 35, 4021 Linz, Austria) и Гросо Холдинг Компанија мбХ

(Grosso), со главно седиште на адреса Вalfischgasse 5, 1015 Виена, Австрија (Walfischgasse 5, 1015 Wien, Austria) од една страна и С&Т Интегративни Системи и Технолошка Дистрибуција АГ (S&T System Integration & Technology Distribution AG) со седиште на Геиселбергстрабе 17-19/Стиеге 3, 1110, Виена, Австрија (Geiselbergstraße 17-19/Stiege 3, 1110 Wien, Austria) од друга страна по основ на купопродажба на удели иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-79

14 декември 2011 година

Скопје

Претседател,

Чедомир Краљевски, с.р.**538.**

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој на “ Кромберг и Шуберт Македонија, ДООЕЛ Скопје бр.10-83 од 05.12.2011 година поднесено од Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од страна на Министерот без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции, Веле Самак на седницата одржана на 14.12.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката директна помош во облик на ослободување од персонален данок на доход, содржана во Известувањето бр.10-83 од 05.12.2011 година,

поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Министерот без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции Веле Самак, за доделување на планирана државна помош за регионален развој на “Кромберг и Шуберт Македонија, ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул.Октомвриска револуција бб, Хипериум Бизнис Центар, 2-ри кат, 1000 Скопје, Р.Македонија како корисник на државната помош, наменета за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на кабелски инсталации во автомобилската индустрија и создавање на нови работни места поврзани со инвестицијата, претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено;

2. Мерката во облик на 50% ослободување од вкупниот износ на сите задолжителни социјални надоместоци и придонеси по однос на плати за вработените, содржана во Известувањето бр.10-83 од 05.12.2011 година, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Министерот без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции, Веле Самак, за доделување на планирана државна помош за регионален развој на “Кромберг и Шуберт Македонија, ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Октомвриска револуција бб, Хипериум Бизнис Центар, 2-ри кат, 1000 Скопје, Р.Македонија како корисник на државната помош, наменета за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на кабелски инсталации во автомобилската индустрија и создавање на нови работни места поврзани со инвестицијата, претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп. бр. 10-83

14 декември 2011 година

Скопје

Претседател,

Чедомир Краљевски, с.р.

539.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија” бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Интегрејтед Хелткер Холдингс Сдн Бхд (Integrated Healthcare Holdings Sdn Bhd) Малезија, и Г-дин Мехмет Али Ајднлар (Mehmet Ali Aydinlar), државјанин на Република Турција од една страна и Ацибадем Саглик Јатиримлари Холдинг А.Ш (Acibadem Saglik Yatirimlari Holding A.Ş.) Република Турција од друга страна, а поднесено заеднички од Интегрејтед Хелткер Холдингс Сдн Бхд (Integrated Healthcare Holdings Sdn Bhd) Малезија, и Г-дин Мехмет Али Ајднлар (Mehmet Ali Aydinlar), државјанин на Република Турција, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 23.12.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Интегрејтед Хелткер Холдингс Сдн Бхд (Integrated Healthcare Holdings Sdn Bhd), Suite 17-01, Level 17, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Куала Лумпур, Малезија, Г-дин Мехмет Али Ајднлар (Mehmet Ali Aydinlar), со адреса Kandilli Rasathane Caddesi İdman Sokak No.5 Demirevler Sitesi Üsküdar Истамбул Турција, државјанин на Република Турција од една страна и Ацибадем Саглик Јатиримлари Холдинг А.Ш (Acibadem Saglik Yatirimlari Holding A.Ş.) со седиште Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No. 49 Altunizade, Üsküdar, Истамбул Република Турција, од друга страна по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр.08-85

23 декември 2011 година

Скопје

Претседател,

Чедомир Краљевски, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ**540.**

Врз основа на член 89 став 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на својата прва конститутивна седница одржана на ден 31.1.2012 година, ја донесе следната

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО**

1. Во Одлуката за започнување на постапка за јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/11 и 8/12) членот 8 се менува и гласи:

„Рокот за поднесување на барањето за учество во првата фаза од ограничениот повик е до 12.02.2012 година, а во втората фаза рокот не може да биде пократок од 40 дена од денот на испраќањето на поканите за доставување на понуди“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-161/12
31 јануари 2012 година
Скопје

Член на Управен одбор
Дејан Николовски, с.р

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012016



**Декларации, заеднички позиции и демарши на
Европската унија кон кои се придржува/прифаќа
Република Македонија на покана на ЕУ**

СОДРЖИНА

	Стр.
15. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката за спроведување 2011/698/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/486/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, групи, претпријатија и субјекти во поглед на ситуацијата во Авганистан.....	2

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

15.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/698/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 20 ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/486/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА, ГРУПИ, ПРЕТПРИЈАТИЈА И СУБЈЕКТИ ВО ПОГЛЕД НА СИТУАЦИЈАТА ВО АВГАНИСТАН****Член 1**

Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно Одлуката за спроведување 2011/698/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/486/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, групи, претпријатија и субјекти во поглед на ситуацијата во Авганистан.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје,
- забрана за влез во Република Македонија и
- финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии, Управата за спречување перење на пари и финансирање на тероризам за надлежни органи за спроведување на рестриктивни мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување 2011/698/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/486/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, групи, претпријатија и субјекти во поглед на ситуацијата во Авганистан и Одлуката 2011/486/ЗНБП на Советот од 1 август 2011 година за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, групи, претпријатија и субјекти во поглед на ситуацијата во Авганистан, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 164/2011.

Член 6

Одлуката за спроведување 2011/698/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/486/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, групи, претпријатија и субјекти во поглед на ситуацијата во Авганистан, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 7

Рестриктивната мерка кон Авганистан се воведува на неодредено време.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-27/1
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

21.10.2011

EN

Official Journal of the European Union

L 276/47

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2011/698/CFSP

of 20 October 2011

implementing Decision 2011/486/CFSP concerning restrictive measures directed against certain
individuals, groups, undertakings and entities in view of the situation in Afghanistan

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in
particular Article 31(2) thereof,Having regard to Council Decision 2011/486/CFSP of 1 August
2011 concerning restrictive measures directed against certain
individuals, groups, undertakings and entities in view of the
situation in Afghanistan⁽¹⁾, and in particular Article 5 thereof,

Whereas:

- (1) On 1 August 2011, the Council adopted Decision
2011/486/CFSP.
- (2) On 4 October 2011, the United Nations Security Council
Committee, established pursuant to paragraph 30 of
Security Council Resolution 1988 (2011), approved the
addition of three persons to the list of individuals,
groups, undertakings and entities subject to restrictive
measures.

- (3) The Annex to Decision 2011/486/CFSP should be
amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

*Article 1*The persons listed in the Annex to this Decision shall be added
to the list set out in the Annex to Decision 2011/486/CFSP.*Article 2*

This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

Done at Luxembourg, 20 October 2011.

For the Council
The President
M. SAWICKI

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 276/48

EN

Official Journal of the European Union

21.10.2011

ANNEX

LIST OF PERSONS REFERRED TO IN ARTICLE 1

- (1) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (alias: (a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, (b) Haji Faizuulah Khan Norezai, (c) Haji Faizullah Khan, (d) Haji Fiazullah Khan, (e) Haji Faizullah Khan Noori, (f) Haji Faizullah Noor, (g) Haji Pazullah Noorzai, (h) Haji Mullah Faizullah).

Title: Haji. Address: Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan.

Date of birth: (a) 1962, (b) 1961, (c) between 1968 and 1970.

Place of birth: (a) Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan, (b) Kadanay, Spin Boldak District Kandahar Province, Afghanistan. Nationality: Afghan.

Other information: (a) Prominent Taliban financier. (b) As of mid-2009, supplied weapons, ammunition, explosives and medical equipment to Taliban fighters; raised funds for the Taliban, and provided training to them, in the Afghanistan/Pakistan border region. (c) Has previously organized and funded Taliban operations in Kandahar Province, Afghanistan. (d) As of 2010, travelled to and owned businesses in Dubai, United Arab Emirates, and Japan. (e) Belongs to Nurzai tribe, Miralzei sub-tribe. (f) Brother of Malik Noorzai, (g) Father's name is Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan).

Date of UN designation: 04.10.2011.

Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan has served as a prominent Taliban financier with whom senior Taliban leaders invested funds. He has collected over USD 100 000 for the Taliban from donors in the Gulf and in 2009 gave a portion of his own money. He also financially supported a Taliban commander in Kandahar Province and has provided funding to assist with training Taliban and Al-Qaida fighters who were to conduct attacks against Coalition and Afghan military forces. As of mid-2005, Faizullah organized and funded Taliban operations in Kandahar Province, Afghanistan. In addition to his financial support, Faizullah has otherwise facilitated Taliban training and operations. As of mid-2009, Faizullah supplied weapons, ammunition, explosives, and medical equipment to Taliban fighters from southern Afghanistan. In mid-2008, Faizullah was responsible for housing Taliban suicide bombers and moving them from Pakistan into Afghanistan. Faizullah has also provided anti-aircraft missiles to the Taliban, helped move Taliban fighters around Helmand Province, Afghanistan, facilitated Taliban suicide bombing operations and given radios and vehicles to Taliban members in Pakistan.

As of mid-2009, Faizullah operated a madrassa (religious school) in the Afghanistan/Pakistan border region, where tens of thousands of dollars were raised for the Taliban. Faizullah's madrassa grounds were used to provide training to Taliban fighters in the construction and use of improvised explosive devices (IEDs). As of late 2007, Faizullah's madrassa was used to train Al-Qaida fighters who were later sent to Kandahar Province, Afghanistan.

In 2010, Faizullah maintained offices and possibly owned properties, including hotels, in Dubai, the United Arab Emirates. Faizullah regularly travelled to Dubai and Japan with his brother, Malik Noorzai (T.L.M.154.11), to import cars, auto parts and clothing. As of early 2006, Faizullah owned businesses in Dubai and Japan.

- (2) Malik Noorzai (alias: (a) Hajji Malik Noorzai, (b) Hajji Malak Noorzai, (c) Haji Malek Noorzai, (d) Haji Maluk, (e) Haji Aminullah).

Title: Haji. Date of Birth: (a) 1957, (b) 1960.

Nationality: Afghan.

Other information: (a) Taliban financier. (b) Owns businesses in Japan and frequently travels to Dubai, United Arab Emirates, and Japan. (c) As of 2009, facilitated Taliban activities, including through recruitment and the provision of logistical support. (d) Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. (e) Belongs to Nurzai tribe. (f) Brother of Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan.

Date of UN designation: 04.10.2011.

Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:

Malik Noorzai is a Pakistan-based businessman who has provided financial support to the Taliban. Malik and his brother, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (T.L.M.153.11), have invested millions of dollars in various businesses for the Taliban. In late 2008, Taliban representatives approached Malik as a businessman with whom to invest Taliban funds. Since at least 2005, Malik has also personally contributed tens of thousands of dollars and distributed hundreds of thousands of dollars to the Taliban, some of which was collected from donors in the Gulf region and Pakistan and some of which was Malik's own money. Malik also handled a hawala account in Pakistan that received tens of thousands of dollars transferred from the Gulf every few months to support Taliban activities. Malik has also facilitated Taliban activities. As of 2009, Malik had served for 16 years as the chief caretaker of a madrassa (religious school), in the Afghanistan/Pakistan border region, that was used by the Taliban to indoctrinate and train recruits. Among other things, Malik delivered the funds that supported the madrassa. Malik, along with his brother,

has also played a role in storing vehicles to be used in Taliban suicide bombing operations and has helped

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

21.10.2011

EN

Official Journal of the European Union

L 276/49

move Taliban fighters around Helmand Province, Afghanistan. Malik owns businesses in Japan and frequently visits Dubai and Japan for business. As early as 2005, Malik owned a vehicle import business in Afghanistan that imported vehicles from Dubai and Japan. He has imported cars, auto parts and clothing from Dubai and Japan for his businesses, in which two Taliban commanders have invested. In mid-2010, Malik and his brother secured the release of hundreds of cargo containers, reportedly worth millions of dollars, which Pakistani authorities seized earlier that year because they believed the recipients had a connection to terrorism.

(3) Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud).

Date of Birth: 1969.

Place of Birth: Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, Afghanistan.

Other information: Key commander in the Haqqani Network under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (T.I.H.144.07). Taliban Shadow Governor of Orgun District, Paktika Province, Afghanistan as of early 2010. Operated a training camp for non-Afghan fighters in Paktika Province. Has been involved in the transport of weapons to Afghanistan.

Date of UN designation: 04.10.2011.

Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:

Abdul Aziz Abbasin is a key commander in the Haqqani Network, a Taliban-affiliated group of militants that operates from Eastern Afghanistan and North Waziristan Agency in the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan. As of early 2010, Abbasin received orders from Sirajuddin Haqqani (T.I.H.144.07) and was appointed by him to serve as the Taliban shadow governor of Orgun District, Paktika Province, Afghanistan. Abbasin commands a group of Taliban fighters and has assisted in running a training camp for foreign fighters based in Paktika Province. Abbasin has also been involved in ambushing vehicles supplying Afghan government forces and in the transport of weapons to Afghanistan.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/698/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 20 октомври 2011 година

за спроведување на Одлука 2011/486/ЗНБП за рестриктивни мерки
насочени против одредени поединци, групи, претпријатија и субјекти во
поглед на ситуацијата во Авганистан

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 31(2) од
истиот,

имајќи ја предвид Одлука 2011/486/ЗНБП од 1 август 2011 година за
рестриктивни мерки насочени против одредени поединци, групи, претпријатија
и субјекти во поглед на ситуацијата во Авганистан ⁽¹⁾, а особено член 5 од
истата,

со оглед на тоа што:

(1) На 1 август 2011 година, Советот ја донесе Одлука 2011/486/ЗНБП.

(2) На 4 октомври 2011 година, Комитетот на Советот за безбедност на
Обединетите нации, основан во согласност со став 30 од Резолуцијата 1988
(2011) на Советот за безбедност, го одобри дополнувањето од три лица на
списокот на поединци, групи, претпријатија и субјекти предмет на
рестриктивни мерки.

(3) Анексот кон Одлука 2011/486/ЗНБП треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Лицата наведени во анексот кон оваа одлука се додаваат на списокот утврден во
анексот кон Одлука 2011/486/ЗНБП:

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на датумот на нејзино донесување.

Луксембург, 20 октомври 2011 година.

За Советот

Претседател

М. САВИЦКИ

¹ Сл. весник L 199, 2.8.2011 година, стр. 57.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

СПИСОК НА ЛИЦА НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 1

(1) Фаизула Ноорзаи Актар Мохамед Мира Кан (Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan) (*познат како:* (а) Хаџи Фаизула Кан Ноорзаи (Hajji Faizullah Khan Noorzai), (б) Хаџи Фаизула Кан Норезаи (Haji Faizuulah Khan Norezai), (в) Хаџи Фаизула Кан (Haji Faizullah Khan), (г) Хаџи Фаизула Кан (Haji Fiazullah Khan), (д) Хаџи Фаизула Кан Ноори (Haji Faizullah Khan Noori), (ѓ) Хаџи Фаизула Ноор (Haji Faizullah Noor), (е) Хаџи Пазула Ноорзаи (Haji Pazullah Noorzai), (ж) Хаџи Мула Фаизула (Haji Mullah Faizullah)).

Звање: Аџија. Адреса: Улица Богра, село Миралзеи, Чаман, Провинција Балучистан, Пакистан (Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan).

Датум на раѓање: (а) 1962, (б) 1961, (в) помеѓу 1968 и 1970 година.

Место на раѓање: (а) Лови Кариз, област Спин Болдак, провинција Кандахар, Авганистан, (б) Каданај, област Спин Болдак, провинција Кандахар, Авганистан. Национална припадност: Авганистанец.

Останати информации: (а) Истакнат талибански финансиер. (б) Од средина на 2009 година, обезбедувал оружје, муниција, експлозиви и медицинска опрема за талибанските војници; собирал финансиски средства за Талибанците и обезбедувал обука за истите во пограничниот регион Авганистан/Пакистан. (в) Претходно организирал и финансирал талибански активности во провинцијата Кандахар, Авганистан. (г) Од 2010 година, патува и поседува претпријатија во Дубаи, Обединети Арапски Емирати и Јапонија. (д) Припаѓа на племето Нурзаи, потплеме Миралзаи. (ѓ) Брат на Малик Ноорзаи (Malik Noorzai). (е) Татково име Актар Мохамед (*познат како:* Хаџи Мира Кан (Akhtar Mohammed (*alias* Hajji Mira Khan)).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Датум на посочување од страна на ОН: 04.10.2011 година.

Дополнителни информации од наративниот преглед на причините за наведување обезбедени од страна на Комитетот за санкции:

Фаизула Ноорзаи Актар Мохамед Мира Кан (Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan) служел како истакнат талибански финансиер со кој високите талибански лидери инвестирале финансиски средства. Собрал повеќе од 100 000 долари за Талибанците од донатори од Заливот и во 2009 година дал дел од своите сопствени пари. Исто така, финансиски го поддржал талибанскиот командир во провинцијата Кандахар и обезбедил финансиски средства за помош во обуките на талибанските војници и војниците на Ал-Каеда кои требало да водат напади против Коалицијата и авганистанските воени сили. Од средина на 2005 година, Фаизула организирал и финансирал талибански активности во провинцијата Кандахар, Авганистан. Освен неговата финансиска Поддршка, Фаизула на друг начин ги олеснувал талибанските обуки и

активности. Од средина на 2009 година обезбедил оружје, муниција, експлозиви и медицинска опрема за талибанските војници од јужен Авганистан. Во средина на 2008 година, Фаизула бил одговорен за сместувањето на талибанските бомбашки самоубијци и нивното префрлање од Пакистан во Авганистан. Фаизула, исто така, обезбедил противвоздушни проектили за Талибанците, им помогнал на талибанските војници да се префрлат околу провинцијата Хелманд, Авганистан, ги олеснил активностите на талибанските бомбашки самоубијци и им дали радио врски и возила на талибанските членови во Пакистан.

Од средина на 2009 година, Фаизула раководел со мадраса (религиозно училиште) во пограничниот регион Авганистан/Пакистан, каде за Талибанците биле собирани десетици илјади долари. Основите на мадрасата на Фаизула биле употребени за да обезбедат обука за талибанските војници во конструирањето и употребата на импровизирани експлозивни направи (ИЕН). Од крајот на 2007 година, мадрасата на Фаизула била употребена за обучување на војниците на Ал-Каеда кои подоцна биле испратени во провинцијата Кандахар, Авганистан.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Во 2010 година, Фаизула застапувал канцеларии и можно е да поседувал имоти, вклучувајќи хотели, во Дубаи, Обединети Арапски Емирати. Фаизула често патувал во Дубаи и Јапонија со неговиот брат, Малик Ноорзаи (Malik Noorzai (Tl.N.154.11)), да увезуваат автомобили, делови од автомобили и облека. Од почетокот на 2006 година, Фаизула поседувал претпријатија во Дубаи и Јапонија.

(2) Малик Ноорзаи ((познат како: (а) Хаџи Малик Ноорзаи (Hajji Malik Noorzai), (б) Хаџи Малак Ноорзаи (Hajji Malak Noorzai), (в) Хаџи Малек Ноорзаи (Haji Malek Noorzai), (г) Хаџи Малук (Haji Maluk), (д) Хаџи Аминула (Haji Aminullah)).

Звање: Аџија. Датум на раѓање: (а) 1957, (б) 1960.

Национална припадност: Авганистанец.

Останати информации: (а) Талибански финансиер. (б) Поседува претпријатија во Јапонија и често патува во Дубаи, Обединети Арапски Емирати и Јапонија. (в) Од 2009 година ги олеснувал талибанските активности, вклучително и преку примање и обезбедување на логистичка поддршка. (г) Се верува дека се наоѓа во пограничниот регион Авганистан/Пакистан. (д) Припаѓа на племето Нурзаи. (е) Брат на Фаизула Ноорзаи Актар Мохамед Мира Кан (Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan).

Датум на посочување од страна на ОН: 04.10.2011 година.

Дополнителни информации од наративниот преглед на причините за наведување обезбедени од страна на Комитетот за санкции:

Малик Ноорзаи е деловен човек со седиште во Пакистан кој обезбедувал финансиска поддршка за Талибанците. Малик и неговиот брат, Фаизула Ноорзаи Актар Мохамед Мира Кан (Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan) (Tl.M.153.11), инвестирале милиони долари во различни деловни активности за Талибанците. При крајот на 2008 година, претставниците на

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Талибанците се согласија Малик да биде деловен човек кај кој ќе инвестираат талибанските финансиски средства. Од крајот на 2005 година, Малик, исто така, лично обезбедил десетици илјади долари и распределил стотици илјади долари на Талибанците, од кои дел биле собрани од донатори во Заливскиот регион и Пакистан и дел од кои биле сопствени пари на Малик. Малик, исто така, раководел со хавала сметка во Пакистан на која примал десетици илјади долари префрлени од Заливот секои неколку месеци за поддршка на талибанските активности. Малик, исто така, ги олеснувал талибанските активности. Од 2009 година, Малик 16 години служел како главен домар на мадраса (религиозно училиште), во пограничната област на Авганистан/Пакистан, што било употребено од страна на Талибанците за да наведува и обучува регрути. Покрај останатите работи, Малик ги доставил финансиските средства кои ја поддржувале мадрасата. Малик, заедно со неговиот брат, исто така, играл улога во складирање на возила кои сè употребувале во талибанските самоубиствени бомбашки активности и им помогнал на талибанските војници да се движат околу провинцијата Хелманд, Авганистан. Малик поседува претпријатија во Јапонија и често ги посетува Дубаи и Јапонија поради работа. Од почетокот на 2005 година, Малик поседува претпријатие за увоз на возила во Авганистан увезувајќи возила од Дубаи и Јапонија. Тој увезува автомобили, делови за автомобили и облека од Дубаи и Јапонија за неговите претпријатија, во кои инвестирале двајца талибански командири. Во средината на 2010 година, Малик и неговиот брат го осигурале ослободувањето на илјадници карго контејнери, кои наводно вредат милиони долари, кои пакистанските надлежни органи ги заплениле порано таа година бидејќи верувале дека примателите имале врска со тероризмот.

(3) Абдул Азиз Абасин (Abdul Aziz Abbasin) (познат како: Абдул Азиз Махсуд (Abdul Aziz Mahsud).

Датум на раѓање: 1969 година.

Место на раѓање: Село Шејкан, област Пирковти, округ Оргун, провинција Пактика, Авганистан (Sheykhani Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, Afghanistan).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Останати информации: Клучен командир во мрежата Хакани под Сираџудин Џалалоудине Хакани (Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (T.I.H.144.07.)). Талибански гувернер во сенка на округот Оргун, провинцијата Пактика, Авганистан од почетокот на 2010 година. Раководел со камп за обука за војници кои не се Авганистанци во провинцијата Пактика. Бил вклучен во транспорт на оружје во Авганистан.

Датум на посочување од страна на ОН: 04.10.2011 година.

Дополнителни информации од наративниот преглед на причините за наведување обезбедени од страна на Комитетот за санкции:

Абдул Азиз Абасин е клучен командир во мрежата Хакани, група на милитанти поврзана со Талибанците која работи од Агенцијата за Источен Авганистан и Северен Вазиристан во федерално управуваните племенски области на Пакистан. Од почетокот на 2010 година, Абасин примил наредби од Сираџудин

Хакани (Sirajuddin Haqqani (T.I.H.144.07)) и бил назначен од него да служи како талибански гувернер во сенка на округот Оргун, провинцијата Пактика, Авганистан. Абасин командува група на талибански војници и помагал во водењето на камп за обука за странски војници кои се наоѓаат во провинцијата Пактика. Абасин, исто така, бил вклучен во чекањето во заседа на возилата кои ги снабдуваат авганистанските владини сили и во транспортот на оружје во Авганистан.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012016